



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 28 февруари 2003
Скопје

Број 12

Год. LIX

Аконтацијата за 2003 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

269.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за локалните избори,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 февруари 2003 година.

Бр. 07-788/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ

Член 1

Во текстот на Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/96, 48/96 и 56/96), зборовите: "Републичка (државна) изборна комисија" се заменуваат со зборовите: "Државната изборна комисија", а зборовите: "општиот избирачки список" се заменуваат со зборовите: "Избирачкиот список".

Член 2

Во членот 8 став 1 се менува и гласи:
"Органи за спроведување на изборите се:
- Државната изборна комисија;
- Општинските изборни комисии и изборната комисија на град Скопје (во натамошниот текст: изборни комисии) и
- Избирачки одбори."

Член 3

По членот 11 се додава нов член 11-а кој гласи:

"Член 11-а

Државната изборна комисија:

1. Се грижи за законитост во подготовките и спроведувањето на изборите и дава упатства и појаснувања за примена на овој закон;
2. Го именува составот на изборните комисии;
3. Формира свои помошни тела за извршување на организационо-техничките работи;
4. Определува единствени стандарди за изборниот материјал;
5. Пропишува обрасци за спроведување на изборите и ги објавува во "Службен весник на Република Македонија";
6. Го предава изборниот материјал на изборните комисии;

7. Го определува начинот на ракувањето и чувањето на изборниот материјал;

8. Го организира печатењето на гласачките ливчиња;

9. Ја утврдува формата, големината, бојата и сериите броеви на гласачките ливчиња;

10. Ги врши работите утврдени со Законот за избирачкиот список;

11. Го пропишува видот на средството со кое се одбележуваат и проверуваат лицата кои гласале (уве ламби, спреј и графитно перниче);

12. Ги објавува во дневниот печат описите на избирачките места за соодветната општина;

13. Ја информира јавноста за начинот на гласањето и за остварувањето на избирачкото право;

14. Донесува кодекс за правилата за набљудување на изборите на домашни и странски набљудувачи во согласност со меѓународните стандарди и им обезбедува исправи за идентификација;

15. Донесува правилник и упатство за надоместокот на изборните органи;

16. Ја информира јавноста за текот на изборите;

17. Поднесува финансиски извештај за своите активности за спроведените избори до Собранието на Република Македонија и

18. Врши и други работи утврдени со закон."

Член 4

По членот 43 во насловот пред зборот "гласање" се додаваат зборовите: "Гласачко ливче и".

Член 5

Членот 44 се брише.

Член 6

Членот 45 се менува и гласи:

"Гласачкото ливче за избор на членови на советот содржи:

1. Реден број, име и симбол (ако го има) на подносителот на листата;

2. Име и презиме на носителот на листата врз основа на податоците од матичната евиденција и

3. Сериски број на гласачкото ливче во делот кој останува на кочанот на блокот.

Доколку има носители на листа со исто име и презиме тогаш се наведува почетната буква на нивното средно име.

Избирачот гласањето на листите на кандидати го врши на тој начин што го заокружува редниот број на подносителот на листата за којашто се определил да гласа и гласачкото ливче преклопено го става во кутијата за гласање за листите на кандидати за членови на советот.

Гласачкото ливче се откинува од кочанот на блокот по нумерички редослед и му се дава на гласачот, на начин што серискиот број останува на кочанот.

Гласачкото ливче за избор на градоначалник содржи:

1. Име и симбол (ако го има) на подносителот на листата;

2. Реден број, име и презиме на кандидатите врз основа на податоците од матичната евиденција и

3. Сериски број на гласачкото ливче во делот кој останува на кочанот на блокот.

На гласачкото ливче кандидатите се наведени по оној редослед кој е утврден во единствената листа на кандидат.

Доколку има кандидати за градоначалник со исто име и презиме, тогаш се наведува и почетната буква на нивното средно име.

Избирачот гласањето за кандидат го врши на тој начин што го заокружува редниот број пред кандидатот за кој се определил да гласа и гласачкото ливче преклопено го става во кутијата за гласање за избор на градоначалник во општината, односно градот Скопје.

Гласачкото ливче се откинува од кочанот на блокот по нумерички редослед и му се дава на гласачот, на начин што серискиот број останува на кочанот.

Називот на гласачкото ливче за избор на членови на советот и градоначалник го содржи името на општината, односно градот Скопје, за која се врши изборот.

Името на подносителот на листата и името и презимето на носителот на листата се пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

За припадниците на другите заедници, името на подносителот на листата и името и презимето на носителот на листата се пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која тие и припаѓаат.

Упатството за гласање не е дел на гласачкото ливче.

Упатството се истакнува на видно место на гласачкиот параван и на други видни места на гласачките места во согласност со Упатството издадено од Државната изборна комисија. Упатството е печатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазиците и писмата на други заедници наведени во Преамбулата на Уставот на Република Македонија.

Листите на кандидати ќе бидат истакнати во просторијата за гласање.

Член 7

По членот 46 се додава нов член 46-а, кој гласи:

“Член 46-а

Објектот во кој е сместено гласачкото место за време на спроведувањето на гласањето го обезбедува полицијата.

По затворањето на гласачкото место, полицијата го обезбедува објектот во кој е сместено гласачкото место и избирачкиот одбор и ги отстранува сите неовластени лица од објектот.

Полицијата го обезбедува избирачкиот одбор до предавање на записникот и изборниот материјал на изборната комисија.

Член 8

Членот 48 се менува и гласи:

“Гласањето се врши лично на гласачките места утврдени во општината, односно градот Скопје.

Избирачите пристапуваат да гласаат еден по еден. Еден од членовите на избирачкиот одбор проверува дали избирачот е на соодветното гласачко место.

Кога избирачот пристапува да гласа, избирачкиот одбор утврдува со употреба на ултравиолетовата ламба за проверка, дали гласачот има небришлив белег на палецот на десната рака, притоа проверувајќи го и ноктот на палецот на избирачот.

Кога избирачот пристапува да гласа, избирачкиот одбор го проверува неговиот личен идентитет.

Личниот идентитет избирачот го докажува со лична карта или патна исправа.

Избирачкиот одбор, по утврдувањето на идентитетот на избирачот го заокружува неговиот реден број во изводот од Избирачкиот список и избирачот го става својот потпис, а ако е неписмен става отпечаток од десниот показалец. Ако избирачот нема десен показалец тој ќе стави отпечаток од неговиот лев показалец, а доколку нема ни лев показалец, не се става отпечаток.

По идентификацијата, избирачот добива гласачко ливче и му се обележува со невидливо мастило за обележување на палецот на десната рака, односно палецот на левата рака, доколку нема палец на десната, притоа внимавајќи мастилото да го опфати и ноктот на палецот. Ако избирачот нема палец на двете раце нема да се врши обележување.”

Член 9

Членот 49 се менува и гласи:

“Избирачот кој не е во можност да гласа на гласачкото место (немоќно или болно лице), а сака да гласа, за тоа ќе ја извести изборната комисија најдоцна три дена пред денот определен за гласање.

Известувањето од ставот 1 на овој член може да се даде и преку полномошно.

Избирачкиот одбор на лицето од ставот 1 на овој член, ќе му овозможи да гласа во неговиот дом или во болницата каде што се наоѓа еден ден пред одржување на изборите на начин на кој се обезбедува тајноста на гласањето.

Избирачкиот одбор од ставот 3 на овој член обезбедува посебна кутија за гласање која се носи празна во домот, односно болницата каде се наоѓа избирачот.

Гласањето од ставот 3 на овој член избирачкиот одбор го внесува во записникот.

За денот и часот на гласањето од ставот 3 на овој член, претседателот на изборната комисија ги известува претставниците на подносителите на листите.”

Член 10

По членот 49 се додава нов член 49-а, кој гласи:

“Член 49-а

Избирачот кој има физички недостаток или е неписмен и поради тоа не може да гласа на начин утврден со овој закон, има право со себе да доведе лице кое ќе му помогне при гласањето.

Ако избирачот од ставот 1 на овој член не доведе со себе лице кое ќе му помогне при гласањето, тогаш избирачкиот одбор ќе определи друго лице од редот на избирачите.

Лицето кое ќе му помага на друго лице при гласањето не смее да биде од редот на членовите на избирачкиот одбор, претставниците на подносителите на листите или набљудувачите.

Едно исто лице може да помогне при гласањето најмногу на двајца избирачи од ставот 1 на овој член.

Избирачкиот одбор на лицето од ставот 3 на овој член ќе му укаже дека со неговата помош не треба да влијае врз одлуката на избирачот.

Гласањето од ставот 1 на овој член избирачкиот одбор го внесува во записникот.”

Член 11

Членот 50 се менува и гласи:

“Избирачите кои на денот на гласањето не се во местот на своето живеалиште поради отслужување на воен рок или воена вежба, гласаат во воената единица, организацијата, установата или единицата.

Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор, гласаат во казнено-поправните домови.

Изборната комисија е должна веднаш по добивањето на списоците на избирачите од ставовите 1 и 2 на овој член да ги достави на воените единици, организациите, установите, единиците, како и до казнено-поправните домови каде што избирачите се на отслужување на воениот рок или се на воена вежба, односно на издржување казна затвор или се во притвор.

За избирачите од ставовите 1 и 2 на овој член, изборите ги спроведува избирачкиот одбор од најблиското избирачко место, еден ден пред денот определен за гласање, а за гласањето се известуваат и претставниците на подносителите на листите заради нивно присуство на гласањето.

За гласањето од ставот 4 на овој член избирачкиот одбор составува посебни записници.

Записниците и изборниот материјал по завршувањето на гласањето се доставуваат до соодветните изборни комисии.“

Член 12

Членот 51 се брише.

Член 13

Во членот 59 став 3 бројот “72“ се заменува со бројот “48“.

Член 14

Во членот 60 став 2 зборот “триесет“ се заменува со зборот “дваесет“, а бројот “30“ се заменува со бројот “37“.

Член 15

Во член 64 став 1, по точката 3) се додава нова точка 3-а), која гласи:

“3-а) ако настапи случај на неспојливост за вршење на функцијата градоначалник, утврден со овој и со друг закон.“

Член 16

Членот 68 се менува и гласи:

“Поради неправилности во постапката за кандидирање или во постапката за избор, секој кандидат, секој предлагач и секој избирач има право да поднесе приговор до изборната комисија.

Приговорот од ставот 1 на овој член се поднесува во рок од 48 часа по констатирањето на неправилностите.

Изборната комисија е должна во рок од 48 часа по приемот на приговорот да донесе решение.

Против решението на изборната комисија може да се поднесе жалба до Врховниот суд на Република Македонија во рок од 48 часа од приемот на решението.

Жалбата се поднесува преку изборната комисија.“

Член 17

Членот 69 се менува и гласи:

“Врховниот суд на Република Македонија, по жалбите решава во совет од петмина судии избрани по пат на ждрепка во рок од 48 часа од приемот на жалбата.

Врховниот суд на Република Македонија може да ја потврди или преиначи одлуката.“

Член 18

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

L I G J I **për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit** **për zgjedhjet lokale**

Neni 1

Në tekstin e Ligjit për zgjedhjet lokale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 46/96, 48/96 dhe 56/96), fjalët: "Komisioni zgjedhor republikan (shtetëror)" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni shtetëror zgjedhor", ndërsa fjalët: "lista e përgjithshme zgjedhore" zëvendësohen me fjalët: "Lista zgjedhore".

Neni 2

Në nenin 8 paragrafi 1 ndryshohet dhe thotë: "Organet për zbatimin e zgjedhjeve janë:

- Komisioni shtetëror zgjedhor;
- Komisionet zgjedhore komunale dhe komisioni zgjedhor i qytetit të Shkupit (në tekstin e mëposhtëm: komisionet zgjedhore) dhe
- Këshillat zgjedhore."

Neni 3

Në nenin 11 shtohet nen i ri 11-a, i cili thotë:

"Neni 11-a

Komisioni shtetëror zgjedhor:

1. Kujdeset për ligjshmërinë në përgatitjet dhe zbatimin e zgjedhjeve dhe jep udhëzime dhe qartësime për zbatimin e këtij ligji;

2. E emëron përbërjen e komisioneve zgjedhore;

3. Formon trupa të veta ndihmëse për kryerjen e punëve organizative-teknike;

4. Përcakton standarde të vetme për materialin zgjedhor;

5. Përcakton formularët për zbatimin e zgjedhjeve dhe i shpall në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë";

6. Ua dorëzon materialin zgjedhor komisioneve zgjedhore;

7. E përcakton mënyrën e përdorimit dhe ruajtjes së materialit zgjedhor;

8. E organizon shtypjen e fletëvotimeve;

9. E cakton formën, madhësinë, ngjyrën dhe numrat serik të fletëvotimeve;

10. I kryen punët e përcaktuara me Ligj për listën zgjedhore;

11. E cakton llojin e mjetit me të cilin shenjohehen dhe kontrollohen personat të cilët kanë votuar (llamba uve, sprej dhe jastëk grafiti);

12. I shpall në shtypin ditor përshkrimin e vendvotimeve për komunën gjegjëse;

13. E informon opinionin për mënyrën e votimit dhe për realizimin e të drejtës zgjedhore;

14. Sjell kodeks për rregullat e vëzhgimit të zgjedhjeve për vëzhgues të vendit dhe të jashtëm në pajtim me standardet ndërkombëtare dhe u siguron kartela për identifikim;

15. Sjell rregullore dhe udhëzim për honorar të organeve zgjedhore;

16. E informon opinionin për vajtjen e zgjedhjeve;

17. Jep raport finansiар për aktivitetet e veta për zgjedhjet e kryera deri te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë dhe

18. Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj."

Neni 4

Pas nenit 43 në titullin para fjalës "votim" shtohen fjalët "fletëvotim dhe".

Neni 5

Neni 44 fshihet.

Neni 6

Neni 45 ndryshohet dhe thotë:

"Neni 45

Fletëvotimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit përmban:

1. Numrin rendor, emrin dhe simbolin (nëse e ka) e parashtruesit të listës;

2. Emrin dhe mbiemrin e bartësit të listës në bazë të të dhënave të evidencës amë dhe

3. Numrin serik të fletëvotimit në pjesën që mbetet në koçan të bllokut.

Nëse ka bartës të listës me emër dhe mbiemër të njëjtë, atëherë jepet shkronja e parë e emrit të mesëm të tyre.

Zgjedhësi, votimin e listës së kandidatëve e bën në atë mënyrë që e rrethon numrin rendor të parashtruesit të listës për të cilin është përcaktuar ta votojë dhe fletëvotimin e palosur e fut në kutinë për votim për listat e kandidatëve për anëtarë të këshillit.

Fletëvotimi këputet nga koçani i bllokut sipas radhës numerike dhe i jepet votuesit, në mënyrë që numri serik mbetet në koçan.

Fletëvotimi për zgjedhjen e prefektit përmban:

1. Emrin dhe simbolin (nëse e ka) e parashtruesit të listës;

2. Numrin rendor, emrin dhe mbiemrin e kandidatit sipas të dhënave të evidencës amë dhe

3. Numrin serik të fletëvotimit në pjesën e cila mbetet në koçanin e bllokut.

Në fletëvotim kandidatët jepen sipas asaj radhitje e cila është përcaktuar në listën e vetme të kandidatëve.

Nëse ka kandidatë për prefekt me emër dhe mbiemër të njëjtë, atëherë jepet edhe shkronja e parë e emrit të mesëm.

Zgjedhësi, votimin për kandidat e bën në atë mënyrë që e rrethon numrin rendor para kandidatit për të cilin është përcaktuar ta votojë dhe fletëvotimin e palosur e fut në kutinë për votim për zgjedhje të prefektit të komunës, gjegjësisht qytetit të Shkupit.

Fletëvotimi këputet nga koçani i bllokut sipas radhës numerike dhe i jepet votuesit, në mënyrë që numri serik mbetet në koçan.

Titulli i fletëvotimit për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit dhe prefektit përmban emrin e komunës, gjegjësisht qytetit të Shkupit, për të cilën bëhet zgjedhja;

Emri i parashtruesit të listës dhe emri e mbiemri i bartësit të listës shkruhen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj qirilik.

Për pjesëtarët e bashkësive tjera, emri i parashtruesit të listës dhe emri e mbiemri i bartësit të listës shkruhen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj qirilik dhe në gjuhën dhe alfabetin e bashkësisë së cilës ata i përkasin.

Udhëzimi për votim nuk është pjesë e fletëvotimit.

Udhëzimi vihet në vend të dukshëm në paravanin votues dhe në vende të tjera të dukshme në vendvotime në pajtueshmëri me Udhëzimin e dhënë nga Komisioni shtetëror zgjedhor. Udhëzimi shtypet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj qirilik dhe në gjuhët dhe alfabetet e bashkësive tjera të cekura në Preambulë në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë.

Listat e kandidatëve duhet të vihen në dukje në lokalin për zgjedhje."

Neni 7

Pas nenit 46 shtohet nen i ri 46-a, i cili thotë:

"Neni 46-a

Objektin në të cilin është vendosur vendvotimi gjatë kohës së mbajtjes së zgjedhjeve e siguron policia.

Pas mbylljes së vendvotimit, policia e siguron objektin ku është i vendosur vendvotimi dhe këshilli zgjedhor dhe i largon të gjithë personat e paautorizuar nga objekti.

Policia e siguron komisionin zgjedhor deri në dorëzimin e procesverbalit dhe materialin zgjedhor të komisionit zgjedhor".

Neni 8

Neni 48 ndërrohet dhe thotë:

"Neni 48

Votimi bëhet personalisht në vendvotimet e caktuara në komunë, gjegjësisht qytetin e Shkupit.

Zgjedhësit afrohen të votojnë një nga një. Njëri nga anëtarët e komisionit zgjedhor kontrollon nëse zgjedhësi është në vendvotimin gjegjës.

Kur zgjedhësi afrohet të votojë, këshilli zgjedhor me anë të llambës ultraviolete kontrollon nëse zgjedhësi ka shenjë të pashlyeshme në gishtin e madh të dorës së djathtë, gjatë së cilës kontrollon edhe thoin e gishtit të madh të zgjedhësit.

Kur zgjedhësi afrohet të votojë, komisioni zgjedhor e verifikon identitetin e tij personal.

Identiteti personal zgjedhësi e verifikon me letërnjoftim ose pasaportë.

Këshilli zgjedhor, pas verifikimit të identitetit të zgjedhësit e rrethon numrin rendor të tij në ekstraktin e Listës zgjedhore dhe zgjedhësi vë nënshkrimin e tij, nëse është analfabet e vë gjurmën e gishtit të djathtë tregues. Nëse zgjedhësi nuk e ka gishtin e djathtë tregues, ai do të vë gjurmë nga gishti i majtë tregues, dhe nëse ai nuk e ka as gishtin e majtë tregues ai nuk lë gjurmë.

Pas identifikimit, zgjedhësi merr fletën e votimit dhe i vihet shenjë me ngjyrë të padukshme në gishtin e madh të dorës së djathtë, gjegjësisht gishtin e madh të dorës së majtë, nëse nuk e ka gishtin e madh në dorën e djathtë, duke pasur vëmendjen që ngjyra ta kapë edhe thoin e gishtit të madh. Nëse zgjedhësi nuk ka gisht të madh në të dy duart, nuk duhet të bëhet shenjim.

Neni 9

Neni 49 ndërrohet dhe thotë:

"Zgjedhësi i cili nuk ka mundësi të votojë në vendin e votimit (i paafte ose i sëmurë), dhe ka dëshirë të votojë, për këtë duhet ta lajmërojë komisionin zgjedhor më së voni tri ditë para ditës së caktuar për votim.

Lajmërimi nga paragrafi 1 i këtij neni mund të jepet edhe përmes autorizimit.

Këshilli zgjedhor personit nga paragrafi 1 i këtij neni do t'i mundësojë të votojë në shtëpinë e tij ose në spital ku gjendet një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve në atë mënyrë që të ruhet fshehtësia e votimit.

Këshilli zgjedhor nga paragrafi 3 i këtij neni siguron kuti të posaçme për votim e cila dërgohet e zbrazët në shtëpi, gjegjësisht në spital ku gjendet zgjedhësi.

Votimin nga paragrafi 3 të këtij neni këshilli zgjedhor e shënon në procesverbal.

Për ditën dhe orën e votimit nga paragrafi 3 i këtij neni, kryetari i komisionit zgjedhor i lajmëron përfaqësuesit e parashtruesve të listave".

Neni 10

Pas nenit 49 shtohet nen i ri 49-a, i cili thotë:

"Neni 49-a

Zgjedhësi i cili ka mangësi fizike ose është analfabet dhe për këtë shkak nuk mund të votojë sipas mënyrës së përcaktuar me këtë ligj, ka të drejtë me vete të marrë një person i cili do t'i ndihmojë gjatë votimit.

Nëse zgjedhësi nga paragrafi 1 i këtij neni nuk merr me vete person që t'i ndihmojë gjatë votimit, atëherë këshilli zgjedhor cakton person tjetër nga radha e zgjedhësve.

Personi i cili i ndihmon personit tjetër gjatë votimit, nuk guxon të jetë nga radha e anëtarëve të këshillit zgjedhor, përfaqësuesve të parashtruesve të listave ose vëzhguesit.

Një person i njëjtë mund të ndihmojë gjatë votimit të më së shumti dy zgjedhësve nga paragrafi 1 i këtij neni.

Këshilli zgjedhor personit nga paragrafi 3 i këtij neni duhet t'i tregojë se me ndihmën e tij nuk duhet të ndikojë në vendimin e zgjedhësit.

Votimin nga paragrafi 1 të këtij neni këshilli zgjedhor e shënon në procesverbal".

Neni 11

Neni 50 ndërrohet dhe thotë:

"Zgjedhësit të cilët në ditën e votimit nuk janë në vendbanimin e tyre për shkak të shërbimit ushtarak ose stërvitje ushtarake, votojnë në njësinë ushtarake, organizatë, institucion ose njësi.

Zgjedhësit të cilët në ditën e votimit gjenden në vuajtjen e dënimit me burg ose janë në paraburgim, votojnë në burgje.

Komisioni zgjedhor është i obliguar menjëherë pas marrjes së listave të zgjedhësve nga paragrafet 2 dhe 3 të këtij neni t'i dorëzojë njërive ushtarake, organizatave, institucioneve, njërive si dhe burgjeve ku zgjedhësit janë në kryerjen e shërbimit ushtarak ose janë në stërvitje ushtarake, gjegjësisht në vuajtje dënimi me burg ose janë në paraburgim.

Për zgjedhësit nga paragrafet 1 dhe 2 të këtij neni, zgjedhjet i zbaton komisioni zgjedhor nga vendi më i afert zgjedhor, një ditë para ditës së caktuar për votim, kurse për votimin informohen edhe përfaqësuesit e parashtruesve të listave për prezencën e tyre në votim.

Пër votimin nga paragrafi 4 i këtij neni këshilli zgjedhor përпilon процесвербал të posaçëm.

Процесвербаlet dhe materiali zgjedhor pas пërfundimit të votimit dorëzohet tek komisionet gjegjëse zgjedhore."

Neni 12

Neni 51 fshihet.

Neni 13

Në nenin 59 paragrafi 3 numri "72" ndërrohet me numrin "48".

Neni 14

Në nenin 60 paragrafi 2 numri "tridhjetë" ndërrohet me numrin "njëzet", ndërsa numri "30" ndërrohet me numrin "37".

Neni 15

Në nenin 64 paragrafi 1, pas nënпараграфит 3) shtohet nëнпараграф i ri 3-a), i cili thotë:

"3-a) nëse paraqitet rast i jokoherecës për kryerjen e detyrës prefekt, të пërcaktuar me këtë dhe me ligj tjetër."

Neni 16

Neni 68 ndërrohet dhe thotë:

"Për shkak të паррегулсиве në procedurën për kandidim ose në procedurën për zgjedhje, çdo kandidat, çdo propozues dhe çdo zgjedhës ka të drejtë të parashtrojë ankesë te komisioni zgjedhor.

Ankesa nga paragrafi 1 i këtij neni dorëzohet në afat prej 48 orësh pas konstatimit të паррегулсиве.

Komisioni zgjedhor është i obliguar në afat prej 48 orëve pas marrjes së ankesës të sjellë vendim.

Kundër vendimit të komisionit zgjedhor mund të jepet ankesë deri tek Gjyqi suprem i Republikës së Maqedonisë në afat prej 48 orëve nga marrja e vendimit.

Ankesa dorëzohet пërmes komisionit zgjedhor."

Neni 17

Neni 69 ndërrohet dhe thotë:

"Gjyqi suprem i Republikës së Maqedonisë, për ankesat vendos në këshill prej pesë gjyqtarëve të zgjedhur sipas shortit në afat 48 orësh nga marrja e ankesës.

Gjyqi suprem i Republikës së Maqedonisë mund ta vërtetojë ose ta ndryshojë vendimin."

Neni 18

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

270.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 февруари 2003 година.

Бр. 07-794/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), во членот 40 ставот 2 се менува и гласи:

"Секретаријатот за законодавство ги врши работите што се однесуваат на обезбедување на конзистентноста на правниот систем и давање стручни мислења за усогласување на предлозите на законите и на другите прописи со Уставот на Република Македонија, со законодавството на Европската Унија и со меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија и дава стручни мислења по прописите на општината за кои Министерството за локална самоуправа тоа ќе го побара."

Член 2

Членот 43 се брише.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

per ndryshimin dhe plotesimin e ligjit per Qeverine e Republikes se Maqedonise

Neni 1

Ne Hgjin per Qeverine e Republikes se Maqedonise ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 59/2000) ne nenin 40 paragraf 2 zevendesohet dhe thotë:

"Sekretariati për ligjvënje i kryen punët që i përkasin sigurimit të konsistencës së sistemit juridik dhe dhënien e mendimeve profesionale për пëрпuthjen e propozimit të ligjeve dhe të dispozitave tjera me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, me ligjvënien e Unionit evropian dhe me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në пëрпuthshmëri me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe jep mendime profesionale për dispozitat e komunave për të cilat Ministria për vetëqeverisje lokale atë do ta kërkojë."

Neni 2

Neni 43 fshihet.

Neni 3

Ky ligj hyn ne fuqi ditën e tete nga dita e shpalljes ne "Gazeten zyrtare te Republikes se Maqedonise".

271.

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 44/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА МИНИСТЕРОТ КОЈ РАКОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1. За заменик на министерот кој раководи со Министерството за надворешни работи се именува

- Фуад Хасановиќ.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-802/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

272.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 3 од Одлуката за одбележување на Стогодишнината на македонската државност 1903-2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2003 година), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ФОРМИРАЊЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СТОГОДИШНИНАТА НА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВНОСТ 1903-2003 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се формира Одбор за одбележување на Стогодишнината на македонската државност 1903-2003 година (во натамошниот текст: Одбор).

Член 2

Одборот го сочинуваат претседател и 44 членови. За претседател и членови на Одборот се определуваат:

Претседател Борис Трајковски,	претседател на Република Македонија
Членови: Никола Поповски,	претседател на Собранието на Република Македонија,
Бранко Црвенковски,	претседател на Владата на Република Македонија,
Тодор Цунов,	претседател на Уставниот суд на Македонија,
Киро Глигоров,	поранешен претседател на Република Македонија,
Лилјана Поповска,	потпретседател на Собранието на Република Македонија,
Агрон Буцаку,	потпретседател на Собранието на Република Македонија,
Симеон Гелевски,	претседател на Врховниот суд на Македонија,
Радмила Шекеринска,	заменик претседател на Владата на Република Македонија,
Муса Цафери,	заменик претседател на Владата на Република Македонија,
Петар Гошев,	заменик претседател на Владата на Република Македонија и министер за финансии,
Матеа Матевски,	претседател на Македонската академија на науките и уметностите,
Стојан Андов,	пратеник, поранешен претседател на Собранието на Република Македонија,
Саво Климовски,	поранешен претседател на Собранието на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски,	пратеник, поранешен претседател на Владата на Република Македонија,
Никола Кљусев,	поранешен претседател на Владата на Република Македонија,
Драгољуб Ставрев,	поранешен претседател на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, претседател на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и претседател на Собранието на Град Скопје,
Глигорије Гоговски,	поранешен претседател на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
Блаже Ристевски,	секретар на Македонската академија на науките и уметностите,

Благоја Стефановски, член на Владата на Република Македонија и министер за култура,
Александар Анчевски, ректор на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје,
Божидар Маслинов, ректор на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ - Битола,
Аљадин Абаз, ректор на Универзитетот Југоисточна Европа,
Љубе Трпески, гувернер на Народната банка на Македонија,
Методи Стамболиски, началник на Генералштабот на АРМ,

Елеонора Петрова Митевска, пратеник,
Роза Каревска, пратеник,
Топузовска, пратеник,
Михајло Георгиевски, пратеник,
Зоран Крстевски, пратеник,
Невзат Бејта, пратеник,
Зиди Целили, пратеник,
Коста Прешоски, пратеник,
Неждет Мустафа, пратеник,
Иван Стоилковиќ, пратеник,
Рафет Муминовиќ, пратеник,
Кенан Хасипи, пратеник,
Арсо Арсовски, претседател на Републичкиот одбор на Сојузот на борците од НОАВ на Македонија 1941-1945,

Таки Фити,

Гордана Стошиќ, директор на МРТВ,
Атанас Вангелов, директор на Државниот архив на Република Македонија,
Тодор Чепреганов, директор на Институтот за национална историја,
Шукри Рахими, историчар,
Ристо Пенев, градоначалник на градот Скопје,
Ванчо Наумоски, градоначалник на Крушево и
Илчо Илиев, градоначалник на Делчево.

Член 3

Одборот донесува програма за одбележување на Стогодишнината на македонската државност 1903-2003 година, во која ќе се определат носителите на активностите и начинот на одбележувањата и се грижи за нејзиното остварување.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-799/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

273.

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95), а во врска со Одлуката за определување на бројот на судиите во апелационите судови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ**

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на еден судија на Апелациониот суд во Скопје.

2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над девет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“ и „Утрински весник“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-800/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

274.

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95), а во врска со Одлуката за определување на бројот на судиите во основните судови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ, ТЕТОВО, КОЧАНИ И БИТОЛА

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на:

- еден судија на Основниот суд во Скопје I - Скопје,
- двајца судии на Основниот суд во Тетово,
- еден судија на Основниот суд во Кочани и
- еден судија на Основниот суд во Битола.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над пет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“ и „Утрински весник“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-801/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

275.

Врз основа на член 68 од Уставот на Република Македонија и член 17 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА БИЛАТЕРАЛНА ПАРЛАМЕНТАРНА СОРАБОТКА

Член 1

Со оваа одлука се основа пратеничка група на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка.

Член 2

Пратеничките групи се основаат заради воспоставување и развивање на билатерална парламентарна соработка на Република Македонија со други парламенти, како и за размена на искуства од парламентарната работа по сите прашања од заеднички интерес на двете држави.

Член 3

Пратеничките групи ги сочинуваат претседател и шест членови од редот на пратениците на Собранието на Република Македонија и тоа:

1. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија

- а) претседател
Трифун Костовски;
- б) членови:
Весна Борозан,
Никола Груевски,
Љубе Бошковски,
Рафиз Халити,
Ружди Матоши и
Ангелка Пеева - Лауренчик.

2. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија

- а) претседател
Аднан Кахил;
- б) членови:
Владо Илиевски,
Славе Арсовски,
Слободан Чашуле,
Фазли Велиу,
Роза Топузова-Каревска и
Фатмир Хасани.

3. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија

- а) претседател
Ристе Бислимовски;
- б) членови:
Ангел Димитров,
Зоран Крстевски,
Жарко Караџоски,
Недим Мемишоски,
Зоран Шапуриќ и
Ружди Матоши.

4. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија

- а) претседател
Замир Дика;
- б) членови:
Кире Гештаковски,
Ана Андова,
Горѓи Трендафилов,
Марија Којзеклиска,
Хисни Шаќири и
Соња Лепиткова.

5. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина

- а) претседател
Љубисав Иванов - Синго;

- б) членови:
Јордан Михајловски,
Тасим Сулејманоски,
Ванчо Стаменков,
Хусеини Хусеинцеват,
Петар Апостолов и
Зиди Целили.
6. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија
- а) претседател
Киро Дојчиновски;
- б) членови:
Коста Прешоски,
Марјан Горчев,
Михајло Георгиевски,
Ејуп Рустеми,
Благој Голомеов и
Илјаз Халими.
7. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток
- а) претседател
Никола Апостоловски;
- б) членови:
Славица Грковска,
Ристана Лалчевска,
Чедомир Краљевски,
Агрон Буцаку,
Ангелка Пеева-Лауренчиќ и
Фатмир Хасани.
8. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија
- а) претседател
Назми Бекири;
- б) членови:
Благоја Гешоски,
Слободан Даневски,
Драго Шајновски,
Игор Ивановски,
Зоран Шапуриќ и
Илјаз Халими.
9. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција
- а) претседател
Слободан Чашуле;
- б) членови:
Јани Макрадули,
Никола Куркчиев,
Љупчо Балковски,
Аднан Јашари,
Лилјана Попова и
Ружди Матоши.
10. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска
- а) претседател
Абдулади Вејсели;
- б) членови:
Кире Гештаковски,
Цветанка Гашоска,
Марија Којзеклиска,
Ефтим Манев,
Назми Бекири и
Соња Лепиткова.
11. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел
- а) претседател
Стојан Андов;
- б) членови:
Ванчо Горѓиев,

- Емилија Костадинова,
Михајло Георгиевски,
Рафиз Халити,
Роза Топузова - Каревска и
Абдулади Вејсели.
12. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран
- а) претседател
Јордан Михајловски;
- б) членови:
Рафет Муминовиќ,
Блаже Стојаноски,
Илија Србиновски,
Талат Џафери,
Ангелка Пеева - Лауренчиќ и
Фатмир Асани.
13. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Ирска
- а) претседател
Лилјана Попова;
- б) членови:
Владо Паунков,
Драган Горѓиев,
Зоран Крстевски,
Силвана Бонева,
Хусеини Хусеинцеват и
Замир Дика.
14. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка
- а) претседател
Марија Којзеклиска;
- б) членови:
Весна Борозан,
Есад Рахик,
Илија Србиновски,
Фазли Велиу,
Ангелка Пеева - Лауренчиќ и
Ружди Матоши.
15. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Италија
- а) претседател
Невзат Бејта;
- б) членови:
Борис Кондарко,
Сашо Дохчев,
Љупчо Балковски,
Илија Китановски,
Слободан Најдовски и
Џезаир Шаќири.
16. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Царството Јапонија
- а) претседател
Љупчо Јордановски;
- б) членови:
Невзат Бејта,
Емилија Костадинова,
Горѓе Паљошковски,
Аднан Кахил,
Лилјана Ивановска и
Фатмир Хасани.
17. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Југославија
- а) претседател
Петар Апостолов;
- б) членови:
Ванчо Горѓиев,
Иван Стоилковиќ,
Горѓи Оровчанец,

- Жарко Караџоски,
Недин Мемешоски и
Зиди Џелили.
18. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина
- а) претседател
Каме Петров;
б) членови:
Каролина Ристова,
Коце Трајановски,
Аднан Кахил,
Рафиз Алити,
Соња Лепиткова и
Ружди Матоши.
19. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада
- а) претседател
Зоран Крстевски;
б) членови:
Тито Петковски,
Цветанка Иванова,
Орданчо Тасев,
Фазли Велиу,
Лилјана Ивановска и
Ружди Матоши.
20. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург
- а) претседател
Иван Анастасовски;
б) членови:
Каме Петров,
Блаже Стојаноски,
Илија Србиновски,
Аднан Јашари,
Нелко Стојаноски и
Замир Дика.
21. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Суверениот воен ред Малта и Република Кипар
- а) претседател
Хисни Шаќири;
б) членови:
Владо Илиевски,
Никола Куркчиев,
Спиро Мавровски,
Михајло Георгиевски,
Благој Голомеов и
Зиди Џелили.
22. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија
- а) претседател
Драго Шајновски;
б) членови:
Мите Николов,
Неждет Мустафа,
Жарко Караџоски,
Абдилаќим Адеми,
Нелко Стојаноски и
Џевдет Насуфи.
23. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
- а) претседател
Славица Грковска;
б) членови:
Борис Кондарко,
Љупчо Мешков,
Ганка Самоиловска - Цветанова,
Хазби Лика,
Зоран Шапуриќ и
Илјаз Халими.

24. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска
- а) претседател
Силвана Бонева;
б) членови:
Благородна Мингова - Крепиева,
Иван Анастасовски,
Љупчо Мешков,
Ејуп Рустеми,
Лилјана Поповска и
Фатмир Хасани.
25. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Португалија
- а) претседател
Драган Ѓорѓиев;
б) членови:
Никола Камчев,
Ристана Лалчевска,
Коце Трајановски,
Назми Беќири,
Роза Топузова - Каревска и
Исмет Рамадани.
26. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Романија
- а) претседател
Цветле Јанеска;
б) членови:
Коста Прешоски,
Ѓорѓи Трендафилов,
Илија Србиновски,
Талат Џафери,
Нелко Стојаноски и
Џевдет Насуфи.
27. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација
- а) претседател
Никола Камчев;
б) членови:
Ана Андова,
Љупчо Балковски,
Коце Трајановски,
Теута Арифи,
Андреј Жерновски и
Илјаз Халими.
28. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД
- а) претседател
Зоран Шапуриќ;
б) членови:
Игор Ивановски,
Ѓорѓи Спасов,
Џедомир Краљевски,
Сашо Кедев,
Невзат Бејта и
Замир Дика.
29. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република
- а) претседател
Цветанка Гашоска;
б) членови:
Јанаќе Витаноски,
Орданчо Тасев,
Ефтим Манев,
Ѓзим Острени
Зиди Џелили и
Трифун Костовски.
30. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија

- а) претседател
Михајло Георгиевски;
б) членови:
Цветле Јанеска,
Владо Паунков,
Марјан Горчев,
Абдилаким Адеми,
Лилјана Поповска и
Џевдет Насуфи.
31. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција
- а) претседател
Кенан Хасипи;
б) членови:
Томе Тромбев,
Аднан Кахил,
Михајло Георгиевски,
Гзим Острени,
Андреј Жерновски и
Исмет Рамадани.
32. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина
- а) претседател
Слободан Даневски;
б) членови:
Томе Тромбев,
Ристе Бислимовски,
Ванчо Стаменков,
Хазби Лика,
Слободан Најдовски и
Илјаз Халими.
33. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија
- а) претседател
Џевдет Насуфи;
б) членови:
Киро Дојчиновски,
Елеонора Петрова - Митевска,
Спиро Мавровски,
Илија Китановски,
Аднан Јашари и
Соња Лепиткова.
34. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска
- а) претседател
Илија Китановски;
б) членови:
Никола Апостоловски,
Наташа Биковска,
Чедомир Краљевски,
Хазби Лика,
Благој Голомеов и
Замир Дика.
35. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Франција
- а) претседател
Ганка Самоиловска - Цветанова;
б) членови:
Славица Станковска,
Тито Петковски,
Силвана Бонева,
Хисни Шаќири,
Андреј Жерновски и
Илјаз Халими.
36. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија
- а) претседател
Јани Макрадули;
б) членови:
Цветанка Иванова,
Никола Груевски,

- Љупчо Балковски,
Теута Арифи,
Розе Топузова - Каревска и
Илјаз Халими.
37. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска
- а) претседател
Мите Николов;
б) членови:
Јанаке Витановски,
Љубе Бошковски,
Ефтим Манев,
Ејуп Рустеми,
Андреј Жерновски и
Мендух Тачи.
38. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република
- а) претседател
Џезаир Шаќири;
б) членови:
Благоја Гешоски,
Тасим Сулејманоски,
Сашко Кедев,
Ристо Пејовски,
Агрон Буцаку и
Петар Апостолов.
39. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Конфедерацијата Швајцарија
- а) претседател
Теута Арифи;
б) членови:
Славица Станковска,
Гајур Сарач,
Горѓи Оровчанец,
Горѓе Палошковски,
Лилјана Ивановска и
Џевдет Насуфи.
40. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска
- а) претседател
Слободан Најдовски;
б) членови:
Благородна Мингова - Крепиева,
Зоран Томиќ,
Ристо Пејоски,
Орданчо Тасев,
Агрон Буцаку и
Фатмир Хасани.
41. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија
- а) претседател
Гзим Острени;
б) членови:
Славе Арсовски,
Ангел Димитров,
Слободан Чашуле,
Стојан Андов,
Зиди Џелили и
Љубисав Иванов - Синго.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-798/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

276.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗДРАВСТВЕН ДОМ - РЕСЕН

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Ресен, се избрани:

- Илија Спировски, дипломиран електро инженер,
- Кочо Настевски, дипломиран економист,
- Крсте Чаушевски, виша комерцијална школа и
- Осман Шукриу, дипломиран економист.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Ресен.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-819/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

277.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР "БОРИС КАНЧЕСКИ"
- ГОСТИВАР

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар "Борис Канчески" - Гостивар, се избрани:

- Гоце Бошкоски, дипломиран економист,
- Јандрија Стефановски, дипломиран економист,
- Рефик Мустафа, електроинженер и
- Сафет Зуфери, стоматолог.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар "Борис Канчески" - Гостивар.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-820/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

278.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КРУШЕВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Крушево, се избрани:

- Тодор Ѓонда, дипломиран правник,
- Благоја Благадуша, средно образование,
- Раде Трајчевски, машински инженер и
- Кире Аврамовски, средно образование.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Крушево.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-821/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

279.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗДРАВСТВЕН ДОМ "ПРИМАРИУС Д-Р ГОРГИ
ГАВРИЛСКИ" - СВЕТИ НИКОЛЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Примариус д-р Горги Гаврилски" - Свети Николе, се избрани:

- Стевче Пејчиновски, градежен инженер,
- Станко Јовев, дипломиран комерцијалист,
- Светлана Михајловска, дипломиран правник и
- Мите Митев, дипломиран информатичар.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Примариус д-р Горги Гаврилски" - Свети Николе.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-822/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

280.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР ПО - ТЕТОВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар ПО - Тетово, се избрани:

- Авди Ајредини, лекар,
- Ирфан Дехари, лекар,
- Михајло Мичковски, дипломиран правник и
- Љубомир Коцевски, дипломиран стоматолог.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар ПО - Тетово.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-823/1 Претседател
25 февруари 2003 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

281.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ “КРАТОВО“ ПО - КРАТОВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом “Кратово“ ПО - Кратово, се избрани:

- Тихомир Николовски, дипломиран економист,
- Гурѓица Стефановска, дипломиран економист,
- Тодорка Димитриева, дипломиран правник и
- Илчо Атанасов, лекар.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом “Кратово“ ПО - Кратово.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-824/1 Претседател
25 февруари 2003 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

282.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОДОЛЖЕНО ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАТЛАНОВСКА БАЊА - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за продолжено лекување и рехабилитација Катлановска бања - Скопје, се избрани:

- Томе Димковски, машински техничар,
- Диме Костадиновски, економски техничар,
- Раде Спасовски, професор и
- Миле Велиновски, виша трговска.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Центарот за продолжено лекување и рехабилитација Катлановска бања - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-839/1 Претседател
25 февруари 2003 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

283.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - РАДОВИШ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Радовиш, се избрани:

- Васил Ристов, дипломиран земјоделски инженер,
- Олгица Стојанова, професор,
- Љубе Стојменов, виша текстилна и
- Љупче Станков, дипломиран инженер.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Радовиш.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-841/1 Претседател
25 февруари 2003 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

284.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО - КОЧАНИ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита ПО - Кочани, се избрани:

- Елица Зафорова, средно образование,
- Огњан Јовиќ, приватник,
- Ратко Христов, виша стручна спрема и
- Славе Паунов, дипломиран правник.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита ПО - Кочани.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-826/1 Претседател
25 февруари 2003 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

285.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ РЕСПИРАТОРНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИСКИ ЗАБОЛУВАЊА - ОТЕШЕВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања - Отешево, се избрани:

- Томе Стефановски, професор д-р пулмолог,
- Лазаринка Нечовска, дипломиран правник,
- Неждет Зулал, професор и
- Никола Колевски, политиколог.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања - Огешево.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-827/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

286.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ПЕХЧЕВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Пехчево, се избрани:

- Бранко Хаџиски, дипломиран правник,
- Ирена Тодоровска, виша медицинска,
- Горан Ајтарски, економист и
- Петар Цветковски, дипломиран економист.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Пехчево.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-842/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

287.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКА АПТЕКА - КОЧАНИ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Општинска аптека - Кочани, се избрани:

- Никола Серафимов, лекар,
- Цане Бошковски, лекар,
- Јордан Наумов, дипломиран геолог и
- Александра Гацева, лекар.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Општинска аптека - Кочани.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-828/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

288.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ДЕМИР ХИСАР

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Демир Хисар, се избрани:

- Стевче Пармаковски, лекар специјалист,
- Свонко Стојковски, средно образование,
- Злате Кузмановски, средно образование и
- Владо Трајковски, погонски инженер.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Демир Хисар.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-829/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

289.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО - ШТИП

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита ПО - Штип, се избрани:

- Станка Папарова, геолог,
- Нериман Рамусовиќ, дипломиран историчар,
- Зоран Митевски, дипломиран агроном и
- Страхил Газепов, лекар.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита ПО - Штип.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-830/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

290.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР "АКАДЕМИК ПРОФ. Д-Р ДИМИТАР АРСОВ" - КРИВА ПАЛАНКА

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар "Академик проф. д-р Димитар Арсов" - Крива Паланка, се избрани:

- Бранко Младеновски, дипломиран рударски инженер,
- Љубен Стојков, дипломиран правник,
- Митко Каранфиловски, дипломиран правник и
- Миле Марковски, геометар.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар "Академик проф. д-р Димитар Арсов" - Крива Паланка.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-831/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

291.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ДЕЛЧЕВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Делчево, се избрани:

- Тони Дуовски, дипломиран ветеринар,
- Кирил Тренчевски, дипломиран економист,
- Киро Златановски, дипломиран правник и
- Миле Ивановски, дипломиран металург.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Делчево.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-844/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

292.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ "Д-Р РУСЕ БОШКОВСКИ" - РОСТУШЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "д-р Русе Бошковски" - Ростуше, се избрани:

- Черкез Јакуповски, економист,
- Асан Сулоски, машински техничар,
- Кате Трпковска, наставник и
- Реџеп Асани, дипломиран правник.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "д-р Русе Бошковски" - Ростуше.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-843/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

293.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ "ЗДРАВЈЕ" - ВАЛАНДОВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Здравје" - Валандово, се избрани:

- Глигор Гребенаков, висока стручна спрема,
- Михаил Гошев, наставник,
- Бранко Стојанов, дипломиран земјоделски инженер и
- Каролина Арабаџиева, дипломиран земјоделски инженер.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Здравје" - Валандово.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-832/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

294.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - КИЧЕВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар - Кичево, се избрани:

- Стефан Биткоски, дипломиран правник,
- Адем Карага, драмски факултет,
- Горан Темелковски, дипломиран металург и
- Нерхим Туфекчиоски, доктор по медицина.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар - Кичево.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-833/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

295.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - СТРУМИЦА

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар - Струмица, се избрани:

- Убавка Стојчева, дипломиран правник,
- Виолета Тимова, дипломиран правник,
- Спасе Глигоров, дипломиран правник и
- Нанчо Божинков, дипломиран економист.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар - Струмица.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-845/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

296.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ПРИЛЕП

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Прилеп, се избрани:

- Александар Ристески, специјалист - рендгенолог,
- Жарко Митрески, специјалист - интернист,
- Аница Донеска, дипломиран технолог и
- Пецо Димоски, дипломиран економист.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Прилеп.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-846/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

297.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - СТРУМИЦА

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Струмица, се избрани:

- Ацо Тенев, доктор по медицина,
- Ванчо Ристов, средно образование,
- Бранко Палифров, дипломиран економист и
- Зоран Тауков, средно образование.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Струмица.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-847/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

298.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИРОДНО ЛЕКУВАЛИШТЕ БАЊА БАЊСКО БАЊСКО - СТРУМИЦА

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Природно лекувалиште Бања Бањско - Струмица, се избрани:

- Трајче Тренчевски, економист,
- Мите Митев, дипломиран металург,
- Ристе Горѓиев, дипломиран социолог и
- Митко Кујунџиев, лекар специјалист.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Природно лекувалиште Бања Бањско Бањско - Струмица.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-848/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

299.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКА АПТЕКА “16 ЈУНИ” - КАВАДАРЦИ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Градска аптека “16 јуни” - Кавадарци, се избрани:

- Ратко Грков, доктор по медицина,
- Ристе Митрев, дипломиран машински инженер,
- Марјан Ризов, апсолвент по медицина и
- Менча Давидова, дипломиран правник.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Градска аптека "16 јуни" - Кавадарци.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-834/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

300.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ШТИП

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар - Штип, се избрани:

- Марјан Лазаров, дипломиран економист,
- Дејан Павлов, студент,
- Ана Кошавалиска, дипломиран електроинженер и
- Методи Милев, дипломиран технолог.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар - Штип.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-835/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

301.

Врз основа на член 393 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 14/98 и 38/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

1. За претседател, потпретседател и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се именуваат:

- а) за претседател
Дарко Илиевски, дипл. градежен инженер.
- б) за потпретседател
Марија Кипријанова, дипл. правник.
- в) за членови:
- Крсте Гавриловски, дипл. градежен инженер,
- Здравко Брезовски, дипл. градежен инженер,
- Јелена Павловска, дипл. правник,
- Дејан Гелевски, дипл. машински инженер,
- Вејсил Мекиќ, виша сообраќајна школа,

- Салко Ризвановиќ, средно образование,
- Исмаил Казими, наставник,
- Зоран Петрески, дипл. економист,
- Сашко Тодоровски, машински инженер,
- Назми Буши, средно образование,
- Бекир Хасани, средно образование,
- Скендер Османи, дипл. архитект,
- Семијале Хасани, специјалист по сеизмологија,
- Нади Целили, дипл. правник,
- Аце Стојановски, дипл. сообраќаен инженер,
- Миомир Краљевски, дипл. инженер архитект,
- Благоја Деспотовски, дипл. електроинженер,
- Владимир Соколовски, дипл. машински инженер,
- Јован Мојсовски, дипл. инженер технолог,
- Вулнет Палоши, м-р дипл. архитект и
- Башким Османи, дипл. архитект.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашниот претседател, потпретседател и членовите на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-836/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

302.

Врз основа на член 55 став 2 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 104/2000, 30/2001, 50/2001 и 11/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за именување членови на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 85/2002), во ставот 1 алинеја 3 точка 1. наместо "професор д-р Никола Силјановски, раководител на одделението на индуктивна хемотерапија и интензивна нега на Клиниката за хематологија при Клиничкиот центар во Скопје", треба да стои "д-р Страшо Наумовски, специјалист по општа медицина во Медицинскиот центар во Прилеп".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-837/1
25 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

303.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државната сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ
НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за пренесување на правото на користење на дел од недвижен имот бр. 23.4981/2, донесена од Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 септември 2002 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-885/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

304.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕРМЕР НА Т.Д. “ДУМИ-
ГАЛ-МАРБЛЕ“, ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ
С. ОРЕОВЕЦ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На Т.Д. “ДУМИГАЛ-МАРБЛЕ“, Прилеп се дава концесија за експлоатација на минерална сировина - мермер на локалитетот кај с. Ореовец во атарот на општина Прилеп, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
T-1	4.581.750,00	7.552.650,00
T-2	4.583.000,00	7.554.550,00
T-3	4.581.750,00	7.554.550,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=1,19 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината за надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-769/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

305.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ГРАНИТ НА ДЕПУК
“КРИН“ ХРИСТО И КИРИЛ ДОО, С. БЕРОВЦИ,
ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ МРАМОРСКИ РИД
КАЈ С. МРАМОРАНИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На ДЕПУК “КРИН“ Христо и Кирил ДОО, с. Беровци, Прилеп се дава концесија за експлоатација на минералната сировина - гранит на локалитетот Мраморски Рид, кај с. Мраморани, во атарот на општина Прилеп, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
T-1	4.584.000,00	7.541.000,00
T-2	4.584.000,00	7.543.000,00
T-3	4.585.450,00	7.543.000,00
T-4	4.585.450,00	7.540.700,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=3,00 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината за надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-786/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

306.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - БАЗАЛТ НА АДГ
“ПЕЛАГОНИЈА“, СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
ЕЖЕВО БРДО - ШТИП

1. На АДГ “Пелагонија“-Скопје се дава концесија за експлоатација на минерална сировина - базалт од лежиштето на локалитетот Ежево Брдо - Штип, со

површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
А	4.629.200,00	7.595.750,00
Б	4.629.200,00	7.596.250,00
В	4.627.680,00	7.596.250,00
Г	4.627.680,00	7.595.600,00
Д	4.628.100,00	7.595.600,00
Г	4.628.100,00	7.595.750,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,823 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината за надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-785/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

307.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ГРАНИТ НА ГРАНИ-ПРИ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ ГОЛЕМ КАМЕН - КОТЕЛОТ КАЈ С. ЛОПАТИЦА, ОПШТИНА ТОПОЛЧАНИ, ПРИЛЕП

1. На ГРАНИ-ПРИ увоз-извоз ДООЕЛ, Прилеп се дава концесија за експлоатација на минералната сировина - гранит на локалитетот Голем Камен-Котелот, кај с. Лопатица, во атарот на општина Тополчани, Прилепско, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
Т-1	4.560.350,00	7.549.750,00
Т-2	4.560.000,00	7.552.000,00
Т-3	4.561.000,00	7.552.000,00
Т-4	4.562.000,00	7.550.000,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=2,98 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината за надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-766/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

308.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕРМЕР НА Т.Д. "ДУМИГАЛ-МАРБЛЕ", ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. БЕЛОВОДИЦА, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На Т.Д. "ДУМИГАЛ-МАРБЛЕ", Прилеп се дава концесија за експлоатација на минералната сировина - мермер на локалитетот кај с. Беловодница во атарот на општина Прилеп, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
А	4.574.400,00	7.560.400,00
Б	4.576.000,00	7.559.675,00
В	4.576.100,00	7.560.000,00
Г	4.574.600,00	7.561.000,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,73 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината за надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-783/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

309.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕРМЕР НА ПЕТРОС ИГОР ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ - КУМАНОВО ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЦРКОВНИ РИД - С. ОРАШАЦ - КУМАНОВО

1. На ПЕТРОС Игор ДООЕЛ увоз-извоз-Куманово се дава концесија за експлоатација на минералната сировина - мермер на локалитетот Црковни Рид - с. Орашац-Куманово, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
T-1	4.656.700,00	7.567.500,00
T-2	4.657.713,00	7.567.525,00
T-3	4.657.713,00	7.568.275,00
T-4	4.656.700,00	7.568.388,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,81 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината за надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-787/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

310.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ГРАНИТ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ОСТРЕЦ - ДЕЛЧЕВО

1. На ГРАНИТ АД Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната сировина - варовник на локалитетот Острец, кај Делчево, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
T-1	4.652.567,00	7.649.790,00
T-2	4.654.000,00	7.649.142,00
T-3	4.653.900,00	7.648.882,00
T-4	4.653.538,00	7.648.812,00
T-5	4.652.330,00	7.649.345,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,65 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината за надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23- 614/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

311.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ГРАНИТ НА ГТД “БЕТОН - ШТИП“ - ШТИП НА ЛОКАЛИТЕТОТ КЛИСЕ БАИР, ОПШТИНА ШТИП

1. На ГТД “Бетон-Штип“ - Штип се дава концесија за експлоатација на минералната сировина -гранит на локалитетот Клисе Баир, кај с. Ново Село, во атарот на

општина Штип, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
1	4.621.470,00	7.599.028,00
2	4.619.810,00	7.600.159,00
3	4.619.500,00	7.599.818,00
4	4.620.530,00	7.598.995,00
5	4.621.005,00	7.598.810,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,70 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината за надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-786/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

312.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ГРАНИТ НА ДЕПУК "КРИН" ХРИСТО И КИРИЛ ДОО С. БЕРОВЦИ, ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЛОЗЈАНСКА РЕКА, ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ

1. На ДЕПУК "КРИН" Христо и Кирил ДОО с. Беровци, Прилеп се дава концесија за експлоатација на минерална сировина - гранит за локалитетот Лозјанска Река, кај с. Крушејца, во атарот на општина Витолиште, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
T-1	4.560.320,00	7.557.320,00
T-2	4.560.720,00	7.558.220,00
T-3	4.561.630,00	7.557.820,00
T-4	4.561.210,00	7.556.920,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=1,00 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината за надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-765/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

313.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ-БИТОЛА СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ПРИЛЕП

1. За вршител на должноста директор на Затворот Битола со Отворено одделение во Прилеп се именува Миле Димовски, адвокат.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-931/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

314.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ-ГЕВГЕЛИЈА

1. Се разрешува Павле Ников од должноста директор на Затворот-Гевгелија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-932/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

315.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ-ГЕВГЕЛИЈА

1. За вршител на должноста директор на Затворот Гевгелија се именува Петар Трајков, раководител на Службата за обезбедување во Затворот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-933/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

316.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија” бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ
ДОМ ИДРИЗОВО

1. Се разрешува Јакуп Марку од должноста заменик на директорот на Казнено-поправниот дом Идризово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-934/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

317.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија” бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО

1. За заменик на директорот на Казнено-поправниот дом Идризово се именува Исмет Гури, дипл. педагог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-935/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

318.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија” бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ТЕТОВО

1. Се разрешува Гордана Симоска од должноста директор на Воспитно-поправниот дом Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-936/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

319.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија” бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ
ТЕТОВО

1. За вршител на должноста директор на Воспитно-поправниот дом Тетово, се именува Јовица Стојановиќ, дипл. психолог, групен воспитувач-психолог во Домот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-937/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

320.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија” бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ЗАТВОРОТ ОХРИД

1. Се разрешува Ефтим Попески од должноста директор на Затворот Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-938/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

321.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија” бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ ОХРИД

1. За вршител на должноста директор на Затворот Охрид се именува Јупчо Митрески, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-939/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

322.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија” бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ
ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД СТРУГА

1. Се разрешува Хани Вибар од должноста заменик на директорот на Казнено-поправниот дом од отворен вид Струга.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-942/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

323.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ОД
ОТВОРЕН ВИД СТРУГА

1. За заменик на директорот на Казнено-поправниот дом од отворен вид Струга се именува Урим Каба, професор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-943/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

324.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ ОХРИД

1. Се разрешува Никола Ночески од должноста заменик на директорот на Затворот Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-986/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

325.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ЗАТВОРОТ ОХРИД

1. За заменик на директорот на Затворот Охрид се именува Нефи Хидри, дипл.машински инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-944/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

326.

Врз основа на член 23 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ “МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ”
- СКОПЈЕ

1. За директор на Јавното претпријатие “Македонски железници” - Скопје се именува Стојан Наумов, дипл.машински инженер, помошник директор за сообраќај и влеча во Претпријатието.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-950/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

327.

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО
РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО
НИВО - РТВ БЕРОВО

1. Коста Трајковски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Берово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-952/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

328.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ БЕРОВО

1. За вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Берово, се именува Даница Младеновска, вработена во Радиото.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-953/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

329.

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА
ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИО-
ДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО
РАДИО РАДОВИШ**

1. Станој Петров се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио Радовиш.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-954/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

330.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
НА ЛОКАЛНО НИВО - РАДИО РАДОВИШ**

1. За вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Радовиш се именува Стојан Николов, вработен во Радиото.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-955/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

331.

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА
ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИО-
ДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО
- РТВ ДЕЛЧЕВО**

1. Драги Јанчевски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Делчево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-956/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

332.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ ДЕЛЧЕВО**

1. За вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Делчево се именува Даниела Такева, вработена во Радиото.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-957/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

333.

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО
НИВО РАДИО БИТОЛА**

1. Димитар Спасевски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио Битола, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-958/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

334.

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО РАДИО
БИТОЛА**

1. За вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио Битола се именува Данка Јанковска, вработена во Радиото.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-959/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

335.

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО
НИВО - РТВ НЕГОТИНО**

1. Ѓоко Ѓорчев се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Неготино.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-960/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

336.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ НЕГОТИНО**

1. За вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Неготино се именува Снежана Павлова, вработена во Радиото.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-961/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

337.

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО
НИВО РАДИО ВЕЛЕС**

1. Сутка Оцедова се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-962/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

338.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РАДИО ВЕЛЕС**

1. За вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Велес се именува Драган Миладиновски, вработен во Радиото.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-963/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

339.

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИО-
ОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО
- РТВ КОЧАНИ

1. Серафим Серафимов се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво РТВ Кочани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-964/1 Претседател на Владата
 17 февруари 2003 година на Република Македонија,
 Бранко Црвенковски, с.р.

340.

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТП-
РИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ КОЧАНИ

1. За вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво РТВ Кочани се именува Тони Ајатовски, вработен во Радиото.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-965/1 Претседател на Владата
 17 февруари 2003 година на Република Македонија,
 Бранко Црвенковски, с.р.

341.

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИО-
ОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО
- РАДИО ОХРИД

1. Томе Цамтовски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-966/1 Претседател на Владата
 17 февруари 2003 година на Република Македонија,
 Бранко Црвенковски, с.р.

342.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТП-
РИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РАДИО ОХРИД

1. За вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Охрид се именува Милчо Јовановски, вработен во Радиото.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-967/1 Претседател на Владата
 17 февруари 2003 година на Република Македонија,
 Бранко Црвенковски, с.р.

343.

Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИО-
ОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО
- РТВ КАВАДАРЦИ

1. Марјан Димитров се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Кавадарци.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1003/1 Претседател на Владата
 17 февруари 2003 година на Република Македонија,
 Бранко Црвенковски, с.р.

344.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио телевизија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТП-
РИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ КАВАДАРЦИ

1. За вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Кавадарци се именува Роска Кимова, вработена во Радиото.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1004/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

345.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

1. Се разрешува д-р Благоја Маркоски од должноста директор на Фондот за животна средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-987/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

346.

Врз основа на член 23 од Законот за јавните патишта (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ

1. Митко Илијевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17- 924/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

347.

Врз основа на член 59 од Законот за здравствено осигурување (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001 и 11/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, бр. 02-1001/4 од 14 февруари 2003 година со која Вулнет Ферати, доктор на медицина е разрешен од должноста заменик директор на Фондот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17- 925/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

348.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА - МИА - СКОПЈЕ

1. Горан Поповски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска информативна агенција - МИА - Скопје, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17- 989/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

349.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

1. Слаѓана Богдановиќ се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17- 990/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

350.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ “МАКЕДОНИЈА” - СКОПЈЕ

1. Д-р Рената Трневска Дескоска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги “Македонија” - Скопје, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17- 991/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

351.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ
СООБРАЌАЈ “МАКЕДОНСКА ПОШТА” - СКОПЈЕ

1. Јован Деспотовски се разрешува од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај “Македонска пошта” - Скопје, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17- 992/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

352.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУ-
ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕ-
ГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА “МАКЕДОНИЈАПАТ”
- СКОПЈЕ

1. Гоце Митевски се разрешува од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта “Македонијапат” - Скопје, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17- 993/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

353.

Врз основа на член 89 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 37/97, 25/2000, 101/2000 и 50/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

1. Венко Пашалиски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Заводот за вработување на Република Македонија - Скопје, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17- 995/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

354.

Врз основа на член 5 од Законот за Централен регистар (“Службен весник на Република Македонија” бр. 50/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Драги Шуплиновски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија - Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија - Скопје се именува д-р Драге Јанев, редовен професор на Економскиот факултет - Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17- 996/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

355.

Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ШУМИ “МАКЕДОНСКИ ШУМИ” - СКОПЈЕ

1. Марјан Костадинов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми “Македонски шуми” - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17- 998/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

356.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА
КУЛТУРАТА “БЕЛИ МУГРИ” - КОЧАНИ

1. Милан Стојков се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата “Бели Мугри” - Кочани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-474/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

357.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА
БИБЛИОТЕКА “ИСКРА” - КОЧАНИ

1. Александар Осоговски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Матичната библиотека “Искра” - Кочани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-479/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

358.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНСКАТА МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА “БЛАГОЈ ЈАНКОВ - МУЧЕТО“ - СТРУМИЦА

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Општинската матична библиотека “Благој Јанков - Мучето” - Струмица, се разрешуваат:

- а) претседателот
- Васил Георгиев,
- б) членовите:
- Иван Јовев,
- Лилјана Бекарова,
- Ангел Бајдов,
- Тања Гошева.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-480/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

359.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА “БОРКА ТАЛЕСКИ“ - ПРИЛЕП

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Градската библиотека “Борка Талески” - Прилеп, се разрешуваат:

- а) претседателот
- Петар Петрески,
- б) членовите:
- Петар Башески,
- Васил Костов,
- Каролина Крстеска,
- Магда Василеска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-481/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

360.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРИРОДНОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Природнонаучниот музеј на Македонија - Скопје, се разрешуваат:

- а) претседателот
- м-р Бранислава Михајлова,
- б) членовите:
- Кирил Горгов,
- д-р Владо Матевски,
- Лилјана Цартовска,
- Љубенка Георгиевска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-482/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

361.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА “ЈАНЕ САНДАНСКИ“ - НОВО СЕЛО

1. Костадин Марков се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата “Јане Сандански” - Ново Село.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-483/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

362.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА “ЈАНЕ САНДАНСКИ“ - НОВО СЕЛО

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата “Јане Сандански” - Ново Село, се именува Светлана Мазгалоска Вучетиќ, дипл. технолог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-610/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

363.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТО-
ПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА СКОПЈЕ,
ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје од редот на вработените се именуваат:

- Никола Бојациев, референт за пасишта во Подружница - Кавадарци,
- Решиди Мирлинд, референт за пасишта во Подружница - Дебар,
- Халил Салихи, раководител на Подружница - Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-711/2 Претседател на Владата
17 февруари 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

364.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА
"БЕЛИ МУГРИ" - КОЧАНИ

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата "Бели Мугри" - Кочани, се именува Благој Пенев, дипл. професор по филозофија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-755/2 Претседател на Владата
17 февруари 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

365.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА
"ИСКРА" - КОЧАНИ

1. За вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Искра" - Кочани, се именува Костадин Романов, дипл. педагог, библиотекар на позајмно одделение во Библиотеката.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-761/2 Претседател на Владата
17 февруари 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

366.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА
МУЗЕЈОТ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ -
СКОПЈЕ

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Музејот на современата уметност - Скопје, се разрешуваат:

- а) претседателот
- д-р Фаница Велјановска,
- б) членовите:
- м-р Елизабета Конеска,
- Јован Кондијанов,
- Бобан Хусеиновски,
- Захаринка Бачева.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Музејот на современата уметност - Скопје, се именуваат:

- а) за претседател
- д-р Борис Петковски, професор во пензија,
- б) за членови:
- Мифтар Мемеди, ликовен уметник,
- Глигор Чемерски, ликовен уметник.

Од редот на вработените:

- Захаринка Алексоска - Бачева, виш кустос, раководител на Одделение,
- Стефан Георгиевски, виш конзерватор, реставратор.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-757/2 Претседател на Владата
17 февруари 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

367.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА МУЗЕЈОТ НА ГРАД СКОПЈЕ - СКОПЈЕ

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Музејот на град Скопје - Скопје, се разрешуваат:

- а) претседателот
- Марин Димески,
- б) членовите:
- Венко Цветков,
- Љупчо Јакимовски,
- Драган Поповски - Дада,
- Лазо Плевевски.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Музејот на град Скопје - Скопје, се именуваат:

- а) за претседател
- д-р Вера Вангели, историчар,
- б) за членови:
- Нада Ангеловска, адвокат,
- Маргарита Киселичка, ликовен уметник.

Од редот на вработените:

- Ленче Јованова, археолог,
- Зоран Атанасовски, етнолог.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-758/2 Претседател на Владата
17 февруари 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

368.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА "МАРКО ЦЕПЕНКОВ" - ПРИЛЕП**

1. Рубин Белчески се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Домот на културата "Марко Цепенков" - Прилеп, а за член на Управниот одбор на Домот се именува Гордана Бабиќ - Јанеска, дипл. историчар на уметноста со археологија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-759/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

369.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ "СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА, ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие "Стрежево" - Битола, од редот на вработените се именуваат:

- Горан Алексовски, дипл. град. инж., раководител на технички сектор,
- Крсте Белевски, дипл. правник, раководител на Секторот за општи и правни работи,
- Мимоза Груевска, дипл. економист, шеф на сметководство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-780/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

370.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАТИЧНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - БИТОЛА**

1. Д-р Божидар Маслишков се разрешува од должноста претседател на Управниот одбор на Матичната и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски" - Битола, заклучно со 27 јануари 2003 година.

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-848/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

371.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за државјанството на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 67/92), а во врска со член 2 и 3 од Одлуката за образување Посебна комисија за утврдување условот-владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВОТ-ВЛАДЕЕЊЕ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Од должноста претседател, членови и нивни заменици на Посебната комисија за утврдување условот-владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија се разрешуваат:

- а) претседателот
- Сузана Стојковска, на нејзино барање,
- б) заменикот на претседателот
- Јасмина Георгиевска,
- в) членовите:
- Светлана Стојчева,
- Сузана Пољоска.
- г) заменици на членовите:
- Споменка Тодоровска - Јоксик,
- Сали Сали.

2. За претседател, членови и нивни заменици на Посебната комисија за утврдување условот-владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија се именуваат:

- а) за претседател
- Зора Гроздановска, помошник раководител на Сектор во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија,
- б) за заменик на претседателот
- Надежда Узелац, раководител на Одделение во Министерството за образование и наука,
- в) за членови:
- Верка Муцунска, раководител на Одделение во Министерството за образование и наука,
- Сузана Пољоска, помошник раководител на Сектор во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија,
- г) за нивни заменици:
- Снежана Корубин, советник во Сектор во Собранието на Република Македонија,
- Сали Сали, државен советник во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-850/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

372.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ - ГЕВГЕЛИЈА**

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Народниот музеј - Гевгелија се разрешуваат:

- а) претседателот
- д-р Драги Митревски,
- б) членовите:
- д-р Димитар Корнаков,
- Стефан Данев,
- Бобан Хусеновски,
- Зоран Крангов.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Народниот музеј - Гевгелија, се именуваат:

- а) за претседател
- Слободанка Дуева, виш кустос - библиотекар во Матичната библиотека "Гоце Делчев" - Гевгелија;
- б) за членови:
- Јованка Дојранлиева, дипл. економист,
- Илчо Бојчевски, инспектор во Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата.

Од редот на вработените:

- Емил Сламков, кустос-археолог,
- Ѓорѓи Гушев, кустос-документатор.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-853/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

373.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ "МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ, ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје, од редот на вработените се именуваат:

- Зоран Велковски, електротехничар во Секторот за одржување,
- Перивоје Попов, доктор на медицина, лекар во Медицинската служба,
- Хиса Хасани, дипл. сообраќаен инженер, раководител на Сектор,
- Сашо Славески, професионален пожарник во Службата за ППЗ на Подружница "Аеродром" - Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-866/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

374.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ БИТОЛА СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ПРИЛЕП

1. Се разрешува Кире Божиновски од должноста директор на Затворот Битола со Отворено одделение во Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-930/2
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

375.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 19 февруари 2003 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат:

а) Ценовникот на аеродромски услуги во делот II насловен како Ценовник на останати аеродромски услуги на Аеродромот Скопје и Аеродромот Охрид, донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје на 24.11.1999 година;

б) Одлуката за измена и дополнување на Ценовникот на основните и останатите аеродромски услуги донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие на 20 декември 2001 година дел II;

в) Ценовникот на услуги во складовите на стоквите центри и шпедиции на аеродромите во Скопје и Охрид донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје бр. 02-567/4 на 25 мај 1998 година; и

г) Одлуката за дополнување на Ценовникот бр. 02-567/4 на услугите во складовите на Аеродромот во Скопје и Охрид, донесена од директорот на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ П.О. Скопје и заведен под бр. 02-557/2 на 22 мај 2002 година и бр. 1657 од 28 мај 2002 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на ДХЛ - Интернационал ДООЕЛ - Скопје преку полномошникот Пандорка Кимова-адвокат од Скопје на Уставниот суд на Република Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 под а), в) и г) од оваа одлука.

При проучување на предметот Судот одлучи по сопствена иницијатива да поведе постапка за оценување уставноста и законитоста и на актот означен во точката 1 б) од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на наведените акти со Законот за јавните претпријатија и член 52 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека Управниот одбор на ЈПАУ „Македонија“ на 24 ноември 1999 година донел Ценовник на ЈПАУ на основните и останатите аеродромски услуги на аеродромите Скопје и Охрид.

Овој ценовник е составен од 2 дела. Во првиот дел се утврдени цени на основните аеродромски услуги на Аеродромот Скопје и Охрид и тоа: цени на хендлинг услуги за патнички сообраќај, попусти на цени на хендлинг услуги; услуги опфатени во основната хендлинг цена на платформа; хендлинг услуги - пристанишна зграда; цени за хендлинг за хеликоптери; цена за паркинг; патничка такса; цени на хендлинг за карго авиони; хендлинг услуги за карго авиони и други услуги.

Во вториот дел од оспорениот Ценовник, а кој се однесува на останати аеродромски услуги на аеродромот Скопје и Охрид е предвидено дека: цените на услуги во карго центар, цени за издавање на деловен про-

стор, цените за издавање под закуп на рекламен простор, цените на кетеринг сервис, цените на угостителски објекти, малопродажните цени на производи во СЦП и продавници, цените на паркинг, цените за агенциско работење, цените за користење на услуги од Секторот за ПДЗ и ОТ обезбедување и цените на останатите дополнителни услуги се утврдуваат со посебни ценовници кои ги донесува директорот на јавното претпријатие.

На вака донесениот Ценовник Владата на Република Македонија на 25 јануари 2000 година дала согласност бр. 23-5497/1.

5. Понатаму Судот утврди дека на 20 декември 2001 година Управниот одбор на ЈПАУ „Македонија“ донел Одлука за измена и дополнување на Ценовникот на основните и останатите аеродромски услуги.

Измената се однесува на дел I од Ценовникот во делот на основните аеродромски услуги и тоа: такса за безбедност, услуги опфатени во основните хендлинг цени на платформа, цени на услуги на посебни барања.

Измената се однесува и на дел II од Ценовникот односно во делот на останатите аеродромски услуги при што се додава точка 11 која гласи: 11. Цените на користење на услуги во ВИП и ЦИП салоните при ЈПАУ „Македонија“ - Скопје и Охрид се утврдуваат со посебен Ценовник кој го донесува директорот на јавното претпријатие.

За одлуката и измени и дополнување на Ценовникот на основните и останати аеродромски услуги Владата на Република Македонија со Одлука бр. 23-134/1 од 22 јануари 2002 година дала согласност.

6. Исто така Судот утврди дека врз основа на член 27 точка 8 од Статутот на ЈПАУ „Македонија“, а во врска со Дел II точка 1 од Ценовникот на аеродромските услуги, Управниот одбор, а не директорот како што наведува иницијаторот на 25 мај 1998 година донесол ценовник на услуги во складовите на стоките центри и шпедиции на аеродромите Скопје и Охрид бр. 02-567/4. Во овој ценовник се утврдени цени на услуги за стокот промет (основни складишни манипулативни услуги, складишнина, посебни складишни услуги, цени на извршени услуги за транзитни стоки и друго); цени на шпедитерски и останати услуги на стоки (цени за шпедитерски услуги, цени на услуги за одвоз и довоз на стоки), цени на услуги за превоз на стоки со товарни возила од аеродромите Скопје и Охрид (поединечни пратки, цени на услуги за полетизбрани пратки, ослободување од плаќање и начин на наплата).

На вака донесениот Ценовник Владата на Република Македонија нема дадено согласност.

7. Воедно Судот утврди дека на 20 мај 2002 година директорот на ЈПАУ донел Одлука за дополнување на Ценовникот на услугите во складовите на стоките центри и шпедиции на аеродромите Скопје и Охрид.

Со оваа одлука се утврдуваат дополнителни ставки и цени на Ценовникот за услугите во складовите на Аеродромот во Скопје и Охрид.

8. Според член 1 став 2 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/98) стопанските дејности од јавен интерес се дејности кои се незаменлив услов за животот и работата на граѓаните, за работа на правните лица и на државните органи.

Според член 2 од наведениот закон како стопански дејности од јавен интерес се сметаат дејностите со кои се остварува јавниот интерес и тоа во: енергетиката, железничкиот сообраќај, телекомуникации, воздушниот сообраќај и други стопански дејности утврдени со закон.

Согласно член 3, од Законот, јавни претпријатија во име на Република Македонија основа Владата на Република Македонија.

Јавните претпријатија основани од Република Македонија се во сопственост на Република Македонија.

Според член 11 од Законот, основачот на јавното претпријатие дава согласност, покрај другото и на актот со кој се утврдуваат цените на производите и услугите што јавното претпријатие ги продава и врши за корисниците.

Според член 16 од Законот, органи на јавно претпријатие се: управниот одбор, одбор за контрола на материјално финансиското работење и директор.

Според член 19 точка 8 од Законот, Управниот одбор на јавното претпријатие ги утврдува цените на производите и услугите.

Според член 23 став 1 од Законот со работата на јавното претпријатие раководи директорот што го именува односно разрешува основачот.

Според став 4 на член 23 од Законот директорот на јавното претпријатие го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на управниот одбор учествува во спроведувањето на основите на програмата за работа и развој, учествува во утврдувањето на критериуми за користење и располагање со средства и употребата на средства остварени со работењето на јавното претпријатие, врши усогласување на деловната активност на јавното претпријатие и врши други извршни работи во врска со работата и работењето на јавното претпријатие утврдено со статутот.

Според член 29 од Законот, со статутот на јавното претпријатие поблиску се уредува организацијата, управувањето и раководењето со јавното претпријатие, општите акти и постапката за нивно донесување, како и други прашања од значење за јавното претпријатие.

Од наведеното произлегува дека одделни стопански дејности кои се незаменлив услов за живот и работа на граѓаните, правните лица и државните органи се утврдени како дејности од јавен интерес и за нив се основаат јавни претпријатија од страна на физички и правни лица под услови утврдени со закон.

Поаѓајќи од карактерот на дејноста како незаменлив услов за живот и работа на граѓаните, законодавецот го утврдил режимот на работењето на јавните претпријатија без оглед дали тие се основани од државата, единицата на локалната самоуправа или од физички лица.

Понатаму од законот произлегува дека Управниот одбор на јавното претпријатие ги утврдува цените на производите и услугите за кои согласност дава основачот со цел да се сугерира одредено ниво на цена кои од една страна ќе обезбедат рентабилно работење на претпријатијата, а од друга страна ќе бидат достапни на граѓаните.

Според тоа само Управниот одбор на јавното претпријатие е овластен да ги утврдува цените на производите и услугите на овие претпријатија и дека тој тоа законско овластување не може да го пренесе на директорот на јавното претпријатие.

Исто така од Законот не произлегува можност и основачот кој дава согласност на цените на производите и услугите на овие претпријатија при давањето на согласност да даде согласност на актот со кој се предвидени цените на услугите, одредени цени на услуги да ги утврдува директорот со посебни правилници.

Од друга страна, пак, имајќи ги предвид законските овластувања на директорот на јавното претпријатие, исто така не произлегува можност директорот да ги утврдува цените на производите и услугите.

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека Управниот одбор на јавното претпријатие не ги прекорил законските овластувања со оглед на тоа што на директорот на јавното претпријатие му пренесол надлежност тој со посебни правилници да ги утврдува цените на услугите на останатите аеродромски услуги, односно оцени дека Ценовникот на аеродромските услуги дел II донесен од Управниот одбор на јавното претпријатие во 1999 година и Одлуката за измена и дополнување на Ценовникот на основните и останатите аеродромски услуги донесен од Управниот одбор во 2001 година дел II не се во согласност со Законот за јавните претпријатија.

Исто така Судот оцени дека Ценовникот на услуги во складовите на стоковите центри и шпедиции бр. 02-567/4 донесен од Управниот одбор на ЈП на 25 мај 1998 година не е во согласност со Законот за јавните претпријатија со оглед на тоа што за овој ценовник основачот односно Владата не дала согласност.

Воедно Судот оцени дека Одлуката за дополнување на Ценовникот на услуги во складовите, донесен од директорот на ЈП од 28 мај 2002 година не е во согласност со Законот за јавните претпријатија.

9. При проучување на оспорените акти Судот утврди дека тие не се објавени во службеното гласило на Републиката, односно утврди дека според член 52 од Статутот на ЈП општите акти се објавуваат на огласна табла, а влегуваат во сила со денот на неговото објавување доколку со одредбите на општиот акт не е определено поинаку.

Имајќи го предвид фактот дека оспорените акти се подобни за уставно-судска оценка, а истите не се објавени согласно член 52 од Уставот на Република Македонија, Судот оцени дека тие не се во согласност со наведената уставна одредба.

10. Со оглед на наведеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

11. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 128/2002
19 февруари 2003 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Претседател
Македонија,
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

При Основниот суд во Дебар, заведена е парнична постапка за развод на брак по тужба на тужителот Беким Абдуши од Дебар, против тужената Фирдоз Абдуши од Дебар, сега со престој во Шведска со непозната адреса.

Се повикува тужената Фирдоз Абдуши да се јави до овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или да ја достави сегашната адреса на живеење. Доколку не се јави во определениот рок ниту пак назначи свој полномошник, нејзините интереси ќе ги застапува привремениот назначен застапник, до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 33/03. (5078)

При Основниот суд во Дебар, заведена е парнична постапка за развод на брак по тужба на тужителката Арјета Цапа од Дебар, против тужениот Цеват Карпузи од Дебар, сега со привремен престој во Р. Италија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Цеват Карпузи, да се јави до овој суд во рок од 30 дена, од објавувањето на огласот или да ја достави сегашната адреса на живеење или назначи свој полномошник. Доколку не се јави во определениот рок, неговите интереси ќе ги застапува привремениот назначен застапник, до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 11/03. (5079)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е заведен парничен предмет за развод на брак по тужба на тужителот Каим Муслија од с. Магиче, Кумановско против тужената Корнелија Шлорф-Муслија, сега со непозната адреса.

На тужената и се одредува времен застапник-адвокатот Велиновска Лидија од Куманово, која ќе го застапува тужениот во овој предмет се додека не се јави тужената пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, П-09-П. бр. 402/03. (4869)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5134/2002 од 13.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049077?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија, угостителство и услуги ТРАЈ ПРАЈ ДОО-ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Коле Канински“ бр. 50, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 64.20, 65.12/3, 63.30, 70.31, 71.10, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми и реекспорт, посредување во надворешнотрговското работење, консигнација, меѓународна шпедиција, превоз на стоки и патници во меѓународен друмски сообраќај, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Содружник: Трајче Ацевски од Скопје, ул. „Коле Канински“ број 50.

Трајче Ацевски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5134/2002. (578)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение П Ст. бр. 26/03 од 05/02/2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, трговија и услуги РАЧА-ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Железничка“ бр. 33 и сметка број 3000000001215446 при Комерцијална банка а.д. Скопје, со регистарска влошка бр. 02041769?-8-01-000, и истата не се спроведува, и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4608)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд I Ст. бр. 625/02 од 22.01.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за продукциски и други услуги „НЕТТЕЛ-КОМ“ Иван ДООЕЛ - Скопје со седиште на ул. „Наро-

ден фронт“ бр. 5/40, со сметка број 300000000044365 при Комерцијална банка АД - Скопје, со регистарска влошка број 020197467-8-09-000, и истата не се спроведува, па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4668)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II Ст. бр. 540/2002 донесено на ден 05.02.2003 година се определуваат следните мерки за обезбедување.

За привремен стечаен управник се определува Владислав Тамбурковски од Скопје, поштенски фах бр. 763.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водењето на претпријатието на должникот, да испита дали постојат причини за отворање на стечајна постапка и какви се изгледите за продолжување на должниковиот деловен потфат, како и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот МАКЕДОНИЈА ДРВО АД Скопје да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4696)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 33/03 од 24.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштво за производство на промет на големо и мало Династија Пежарсако Перса и Жарко ДОО экспорт-импорт Куманово, ул. "Октомвриска револуција" бр. 5-3-20, со жиро сметка 510-0000000876-03 при КИБ АД Куманово и број на регистарска влошка 020309107-3-03-000 и Т. рег. бр. 11521/99 од 14.04.2000 година на Основниот суд Скопје I-Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС поради немање на имот е заклучена отворената стечајна постапка над горенаведениот стечаен должник, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од Трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I-Скопје, а КИБ АД Куманово да изврши гаснење на жиро сметката на должникот.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (4828)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 35/03 од 24.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над Градежно занаетчиско претпријатие "Униградба" ЦО Куманово, ул. "Србо Томовиќ" бр. 23, со жиро сметка 40900-601-6639 при Агенцијата за блокирани сметки и број на регистарска влошка 1-9932-0-0-0 и С. рег. бр. 3074/91 од 05.06.1991 година на Основниот суд Скопје I-Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС поради немање на имот е заклучена отворената стечајна постапка над горе наведениот стечаен должник, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија на Основниот суд Скопје I-Скопје, а Агенцијата за блокирани сметки на РМ Скопје, да изврши гаснење на жиро сметката на должникот.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (4829)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение на овој суд I Ст. бр. 423/02 од 05.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот "ИЦО-ТЕХ" ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 7/4, со жиро сметка бр. 40100-601-29434, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија-Скопје.

За стечаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 40/8.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за натамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 10.03.2003 година, во 12,00 часот во соба бр. 72, во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4806)

Основен суд во Кавадараци, објавува дека со решение Ст. бр. 93/02 од 11.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Трикотажно-заштита конфекција "ТРИКОТЕКС" ДОО увоз-извоз-Кавадараци, регистрирано со решение Трег бр. 11490/99 од 03.12.2002 година, ул. "Шишка" бр. 39, со жиро сметка бр. 41620-601-16684.

За стечаен судија се именува судијата Трајана Дуброва, член на Стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Жаклина Николова од Кавадарци, ул. "Полошка" бр.16.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сметано од денот на објавување на огласот во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижности на должникот што се запишани во јавните книги во катастарската евиденција, во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Во пријавата мора да се означи предметот на кој постои различно право, начинот и основот на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе пропушти, да поднесе пријава или кој ќе го одолговлекува однесувањето на пријавата, ќе одговара за штета која поради тоа би можела да настане.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат директно на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители, за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители (извештајно рочиште) на 24.03.2003 година, во 10,00 часот во соба бр. 2, на Основниот суд во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4836)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 20/01, 10/02 и 25/02 од 23.12.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот ПОС "Малеш Транс" Берово со седиште на ул. "Владимирски пат" бб, со жиро сметка број 40410-601-7251, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет.

За стечаен судија е одреден Здравков Симијон, судија во овој суд.

За стечаен управник е определен Драги Димовски, дипломиран економист од Струмица, ул. "М. Тито" бр. 75.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник со соодветна писмена документација.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат кај стечајниот управник (за стечајниот должник).

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања за 24.03.2003 година, во 11,00 часот, и рочиште на собранието на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за натамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 31.03.2003 година, во 11,00 часот во судница бр. 1 на овој суд.

Од Основниот суд во Кочани. (4837)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 151/02 и Ст.бр.165/02 од 18.02.2003 година над стечајниот должник АД "Преспатекс Сервис" од Ресен, ул."29 Ноември" бр. 1, жиро сметка 40310-601-83375 при Агенцијата за блокирани сметки Ресен, отвори стечајна постапка.

За стечаен судија се определува Злата Мацароска судија при Основниот суд во Битола и член на стечајниот совет.

За стечаен управител се определува Никола Јанкоски од Битола, ул."Климент Охридски" бр. 33.

Се повикуваат доверителите кои имаат побарување од стечајниот должник, доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат различни права врз недвижности на должникот, а кој не се запишани во јавните книги, во рок од 15 дена од објавувањето на ова решение во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на адреса на стечајниот должник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски према стечајниот должник да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања-испитно рочиште за 27.03.2003 година, во 13,00 часот, судница 31-Основен суд во Битола.

Се свикнува собрание на доверителите на должникот за 27.03.2003 година, во 13,00 часот, судница 31 во Основен суд Битола, на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за натамошниот тек на стечајната постапка-извештајно рочиште.

Огласот на огласната табла на Основниот суд во Битола, е истакнат на 20.02.2003 година, во 14,00 часот.

Од Основниот суд во Битола. (5091)

Основниот суд Скопје II-Скопје, со решение Ст. бр.136/02 од 21.02.2003 година, предлогот на предлагачите Агенција на РМ за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и Агенција на РМ за управување со средства го усвои.

Се отвора стечајна постапка над должникот МЗТ Фабрика за алати и машини ФАМ АД Скопје, ул."Перо Наков" бб, со жиро сметка 40110-601-29301 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, матичен број 4137876 и број на регистарска влошка 4-02000398-000-03 од Трговскиот регистар.

За стечаен судија се определува судијата Верица Велкова, судија при овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, со седиште на ул."Владимир Комаров" бр. 40/8.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижности на должникот, во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот должник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката и тоа за ден 09.04.2003 година, во 9,00 часот, во судница 23, спрат 3-нов дел.

Жалбата поднесена против решението, не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5035)

Се отвора стечајна постапка над должникот "Монтиг" АД Битола, со жиро сметка 40300-601-6756 во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, со број на регистарска влошка 013031, регистрирана во Основен суд во Битола.

За стечаен судија се определува Симеон Шопов, судија на Основниот суд во Битола.

За стечаен управник се определува Методија Петров, со адреса на ул."Даме Груев" бр. 141, тел. бр. 047-220-627 и мобилен 070 748-953.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на адреса на должникот.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена од објавувањето на ова решение во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на адреса на должникот.

њето на решението во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Во пријавата мора да се означи предметот на кој постои различно право, начинот и основата на засновање на правото како и обезбеденото побарување.

Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата одговара за штетата која поради тоа би можела да настане.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник за стечајниот должник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) кое ќе се одржи на 25.04.2003 година, во 13,00 часот, судница бр.31 во Основниот суд во Битола.

Решението да се достави до одделението за регистрација на овој суд, поради запишување во трговскиот регистар, до катастарот поради запишување во јавните книги.

Да се објави оглас на огласна табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Огласот на огласна табла на судот е истакнат на ден 24.02.2003 година, во 13,00 часот.

Решението Ст. бр. 207/02 од 9.01.2003 година, со кое се определуваат мерки за обезбедување на имотот на должникот престанува да важи.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од основниот суд во Битола. (5080)

Се отвора стечајна постапка над должникот ДОО-ЕЛ "Преспахем" Ресен, со жиро сметка 200000030-409686 во АД Стопанска банка Ресен, со бр. на регистарска влошка 01007396-8-03-000, регистрирано во Основен суд во Битола.

За стечаен судија се определува Симеон Шопов, судија на Основниот суд во Битола.

За стечаен управник се определува Душко Јанкулоски, со адреса на ул. "Анести Пановски" бр. 25/13 во Битола.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на адреса на должникот.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Во пријавата мора да се означи предметот на кој постои различно право, начинот и основата на засновање на правото како и обезбеденото побарување.

Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата одговара за штетата која поради тоа би можела да настане.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник за стечајниот должник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе

одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) кое ќе се одржи на 11.04.2003 година, во 13,00 часот, судница бр. 31 во Основниот суд во Битола.

Решението да се достави до одделението за регистрација на овој суд, поради запишување во трговскиот регистар до Катастарот поради запишување во јавните книги.

Да се објави оглас на огласна табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Огласот на огласна табла на судот е истакнат на ден 17.02.2003 година, во 13,00 часот.

Решението Ст. бр. 218/02 од 17.01.2003 година, со кое се определуваат мерки за обезбедување на имотот на должникот, престанува да важи.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Битола. (5081)

Стечајниот совет на Основниот суд во Струга, во состав од судиите Никола Спасески-претседател Мими Нанушеска и Светлана Попоска-членови, решавајќи во стечајната постапка према ТФ "Стружанка" од Струга, свикува собрание на доверители за 14.03.2003 година во 14,00 часот во Основниот суд во Струга, судница бр. 1, на кое ќе се разгледува предлогот на стечајниот управник за можните изгледи за натамошно одржување на деловниот потфат на должникот.

На седницата се повикуваат сите доверители чии побарувања се утврдени.

Предлогот на стечајниот управник е достапен за увид на доверителите во судскиот регистар при Основниот суд во Струга.

Од Основниот суд во Струга. (5004)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 8/03 од 10.02.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, промет и транспортни услуги Горги Насески ЕВРО ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ-Прилеп, со седиште на ул. "Кеј 9-ти Септември" бр. 71, Прилеп, запишан во регистарска влошка 010099578?-8-03-000 во Основниот суд во Битола со основна дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај, со жиро сметка 30002000150773 во Комерцијална банка АД Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради тоа што должникот должи само према единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (5005)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 10/03 од 21.02.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет, градежништво, транспорт, угостителство и услуги ДИНО ФАШИОН од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (5006)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Александар Трајковски од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 3/1-2, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. трег. бр. 3909/02, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало АПРИКОТ БЛУ извоз-увоз Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-490196 отворена при ЗПП е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. (5008)

Ликвидаторот Нурковиќ Садика од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 5/И/22 Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. трег. бр. 11/03, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги А.Т.-КОМПАНИ Ариф ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Христифор Жефаровиќ" бр. 7/21, Скопје, со жиро сметка 260-000505530049 отворена при АД Радобанк е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава. (5045)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1398346/00 издаден од СБР-Скопје на име Веселин Сабит, с. Арачиново, Скопје. (5007)

Пасош бр. 1668715 издаден од СБР-Тетово на име Нијасер Зилбеари, с. Гермо, Тетово. (5009)

Пасош бр. 1777504 издаден од СБР-Скопје на име Папазова Андреја, ул. "Вија Игнасија" бр.8/1-3, Скопје. (5011)

Пасош бр. 0717073 издаден од СБР- Неготино на име Стојковски Сашо, ул. "ЈНА" бр. 3, Неготино. (5012)

Пасош бр. 1406163/00 издаден од СБР-Куманово на име Суад Зејнуловиќ, ул. "Г. Делчев" бр. 29, Куманово. (5019)

Пасош бр. 1736048 издадена од СБР-Скопје на име Селмановиќ Идриз, бул. "Македонско Косовска бригада" бр. 50, Скопје. (5033)

Пасош бр. 1772689 издаден од СБР-Скопје на име Јашар Мирвек, ул. "Шуто Оризари" бр. 7, Скопје. (5044)

Пасош бр. 1689293 на име Фити Филомена, Крушево. (5049)

Пасош бр. 1247514 на име Кала Лурата, с. Калишта, Струга. (5050)

Пасош бр. 077170 на име Изеировски Далип, Дебар. (5052)

Пасош бр. 104436 на име Изеировски Надмир, Дебар. (5053)

Пасош бр. 1331826/98 издаден од СБР-Куманово на име Изаири Исен, с. Новаке, Тетово. (5062)

Пасош бр. 494436 издаден од СБР-Куманово на име Кадрија Авни, с. Слупчане, Куманово. (5069)

Пасош бр. 909532/96 издаден од СБР-Скопје на име Андоновска Данче, Скопје. (5090)

Пасош бр. 564640/95 издаден од СБР-Скопје на име Јордан Најдовски, ул. "Мис Стој" бр.9, Скопје. (5112)

Пасош бр. 684058/95 издаден од СБР-Скопје на име Надира Агуши, ул. "Валандовска" бр.2/1-4, Скопје. (5113)

Пасош бр. 1774699/02 издаден од СБР-Скопје на име Иванова Дуња, ул. "К. Неделковски" бр. 22/6, Скопје. (5115)

Пасош бр. 1687535 на име Асани Ферат, ул. "Црноотравска" бр. 76-Б, Куманово. (5116)

Пасош бр. 1104963 на име Фикрет Салиов, с. Топлица, Радовиш. (5117)

Пасош бр. 1263380/99 на име Кадриоски Кујтим, ул. "ЈНА" бр. 19, Струга. (5118)

Пасош бр. 0256764 на име Арифоски Шукрија, ул. "Д. Завој" бр. 21, Прилеп. (5122)

Пасош бр. 682012/95 издаден од СБР-Скопје на име Абдула Илијаз, ул. "Карл Хрон" бр. 62-6, Скопје. (5126)

Пасош бр. 1375679/00 издаден од СБР-Скопје на име Весна Јанкоска, ул. "Атинска" бр. 23/7, Скопје. (5127)

Пасош бр. 1373426/00 издаден од СБР-Скопје на име Љупчо Јанковски, ул. "Атинска" бр. 23/7, Скопје. (5129)

Пасош бр. 0552957 издаден од СБР-Скопје на име Кире Матески, ул. "С. Филиповиќ" бр. 2/2-22, Скопје. (5140)

Чекови од тековна сметка бр. 9555/06 од бр. 9000-99039 до бр. 900099047 (9) чека издадени од Охридска банка АД Охрид на име Виолета Серафимова, Охрид. (5055)

Чекови од тековна сметка бр. 13152/09, (22) чека издадени од Охридска банка АД Охрид на име Драгољуб Димов, Охрид. (5056)

Чекови од тековна сметка бр. 9087/02, (2) чека издадени од Охридска банка АД Охрид на име Сане Георгиевски, Охрид. (5058)

Чек од тековна сметка бр. 14737363 со бр. 001900-0715442 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Славјана Атанасова Петковска, Скопје. (5067)

Чек од тековна сметка бр. 5866256 со бр. 0019000-669634 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Стефановски Велко, Скопје. (5083)

Работна книшка на име Стефаноски Николче, Охрид. (5010)

Работна книшка на име Тони Пижевски, с. Глуво, Скопје. (5013)

Работна книшка на име Ајрулаи Албан, Струга. (5022)

Работна книшка на име Асан Џафери, Струга. (5023)

Работна книшка на име Светлана Соколова, Скопје. (5025)

Работна книшка на име Герасимовски Гоце, Скопје. (5032)

Работна книшка на име Костески Душко, Скопје. (5034)

Работна книшка на име Иванова Даниела, ул. "Партизанска" бр. 222, Неготино. (5039)

Работна книшка на име Гула Бела, Скопје. (5048)

Работна книшка на име Африм Даути, Скопје. (5057)

Работна книшка на име Мирчевски Миле, ул. "Голачка", Делчево. (5059)

Работна книшка на име Баитамша Сакип, Скопје. (5082)

Работна книшка на име Славица Митреска, Охрид. (5097)

Работна книшка на име Кирче Митрески, Охрид. (5098)

Работна книшка на име Јашари Мумин, с. Ваксинце, Куманово. (5101)

Работна книшка на име Миленков Горанчо, Кочани. (5107)

Работна книшка на име Орхан Абдулаи, с. Арачиново, Скопје. (5114)

Чековна картичка бр. 7690 издадена од Комерцијална банка АД Скопје Филијала Охрид на име Мерцан Сулејман, Охрид. (5137)

Воена книшка на име Иле Аврамски, Скопје. (5030)

Свидетелство за 8 отделение издадено од ОУ "Кирил и Методи"-Скопје на име Станишкова Биљана, Скопје. (5015)

Свидетелство од 8 отделение на име Јонческа Јасмина, Прилеп. (5017)

Свидетелство од 5 отделение на име Колеска Мара, с. Лопатица, Прилеп. (5020)

Свидетелство од 8 одделение на име Бајрамоска Ајша, Струга. (5021)

Свидетелство од 8 одделение на име Хамзаи Рамадан, с. Форино, Гостивар. (5024)

Свидетелство на име Елмази Рамадан, с. Жеровјане, Тетово. (5027)

Свидетелство на име Мемедија Ибраими, Тетово. (5028)

Свидетелство на име Реци Дефрими, Струга. (5029)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Марина Вангелова, Штип. (5036)

Свидетелство од средно образование на име Јованов Делчо, Радовиш. (5037)

Свидетелство на име Зекирова Кадифе, Велес. (5040)

Свидетелство на име Ајдарпашовиќ Зурифа, Велес. (5041)

Свидетелство на име Кариманова Мерал, Велес. (5047)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од ЦО за возрасни-Скопје на име Саздовски Ласте, Скопје. (5054)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "М. Тито"-с. Арачиново-Скопје на име Мухади Весели, с. Арачиново, Скопје. (5060)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "М. Тито"-с. Арачиново-Скопје на име Сабит Весели, Скопје. (5061)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Лирја"-Скопје на име Нусрет Рустеми, Скопје. (5085)

Свидетелство на име Кристина Јаначковска, Куманово. (5094)

Свидетелство од 8 одделение на име Илјас Велюски, Струга. (5095)

Свидетелство од 1 година економско училиште издадено од "Васил Антевски-Дрен" на име Хаџи Ефтимов Влатко, Скопје. (5096)

Свидетелство од 8 одделение на име Бејтула Вејсели, Куманово. (5099)

Свидетелство од 8 одделение на име Бекир Синани, с. Липково, Куманово. (5100)

Свидетелство од 1 година издадено од "Киро Бурназ"-Куманово на име Шабан Шабановски, с. Опае, Куманово. (5102)

Свидетелство на име Адвије Нухији, с. Ваксинце, Куманово. (5103)

Свидетелство на име Зекири Ѓилтеким, Куманово. (5104)

Свидетелство од 7 одделение на име Раиф Ибраимов, с. Лопате, Куманово. (5105)

Свидетелство на име Цавид Рашидов, Винаца. (5106)

Свидетелство на име Исмаили Кефлија, с. Бродец, Гостивар. (5109)

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "К. и Методи"-Тетово на име Мевлан Бедули, Тетово. (5110)

Свидетелство од 8 одделение на име Јаја Феми, Тетово. (5111)

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ "Никола Вапцаров"-Скопје на име Ферди Алију, Скопје. (5120)

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ "Н. Вапцаров"-Скопје на име Шермин Мурати, Скопје. (5121)

Свидетелство на име Латифов Севдил Тасин, Велес. (5124)

Диплома издадена од гимназијата "Гоце Делчев" на име Атиџе Демири, с. Арачиново, Скопје. (5031)

Диплома на име Алексоски Трајче, ул. "Загребска" бр. 1/4, Гевгелија. (5038)

Здравствена книшка на име Лазов Томче, Велес. (5042)

Здравствена книшка на име Речепова Злата, Велес. (5043)

Здравствена книшка на име Џемила Алимовска, с. Мелница, Велес. (5046)

Здравствена книшка на име Танурова Снежана, Велес. (5108)

Лична карта на име Осман Ризвани, с. Боговиње, Тетово. (5026)

Даночна картичка бр. 4030993173119 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Тамекс ДОО, Скопје. (5016)

Даночна картичка бр. 4030000387062 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Водостопанство инженеринг, Скопје. (5018)

Даночна картичка бр. 5026995100298 издадена од Управа за јавни приходи на име Филипоски Драган, Струга. (5119)

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност на име Таксист Димче Цветаноски, с. Брвеница, Тетово. (5125)

Престанува со вршење на дејност Кебапчилница "Викторија", Скопје. (5087)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 16, став 1 и член 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/02 ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА КОМПЈУТЕРИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРС- ТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО 2003-ТА ГОДИНА

1. НАБАВУВАЧ:

Министерство за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

2. ПОНУДУВАЧИ:

- Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно правно и физичко лице кое е регистрирано за трговија на мало со канцелариска опрема и друга трговија на големо.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА:

Набавка на потрошен материјал за компјутери за потребите на подрачните единици и за Министерство-то за финансии во 2003-та година.

- Понудувачите треба да достават понуда за предметот на набавката во целост за сите делови (а, б, в, г) од Листата на потрошен материјал за компјутери.

- Понудите на понудувачите кои не ги содржат сите позиции од одделен дел во Листата, ќе се сметаат за некомплетни и нема да бидат разгледувани.

- Понудените рибони и тонери требаат да бидат оригинали.

- Останатиот прибор да биде стандарден за пазарот на Република Македонија.

4. НАЧИН НА ИСПОРАКА:

Испораката на потрошниот материјал за компјутери ќе се врши sukcesивно според месечните потреби на Набавувачот по претходно доставени порачки во кои ќе бидат содржани видот и количината на потрошниот материјал за компјутери и местото на испорака.

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- опис на понудениот потрошен материјал за компјутери (за секој артикал назив на производителот, земја на производство и др.);

- поединечна цена по единечна мера (парче) за секоја позиција од Листата на потрошен материјал за компјутери, вкупна цена на понудата, крајна со засметан ДДВ и други давачки и искажана во денари;

- рок на испорака (искажан во денови, потрошниот материјал по овој тендер треба да биде доставен до Министерството за финансии и Подрачните единици најкасно во рок од 3 дена по доставена порачка);

- рок на плаќање (искажан во денови, сметан од денот на доставувањето на фактурата за извршената испорака).

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од натамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

6.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- Извод од судска регистрација на дејноста;

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не постар од шест месеци;

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци), не постар од шест месеци;

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од шест месеци.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

6.2. Документи со кои понудувачот, согласно со член 25 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака "Документација":

- - список на главни испораки на потрошен материјал за компјутери во претходната година со количините на испорачаниот потрошен материјал за компјутери и примачите, заверен и потпишан од одговорното лице;

- писмена изјава дека понудувачот располага со магацин и дека во секое време има доволно количество на потрошен материјал за компјутери во залиха, заверена и потпишана од одговорното лице;

- писмена изјава за подготвеноста на понудувачот што ќе биде избран за најповолен испораката да ја врши до подрачните единици на МФ во Републиката, заверена и потпишана од одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од натамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ;

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - Цена | 35 поени; |
| - Квалитет | 35 поени; |
| - Рок на испорака | 10 поени; |
| - Начин и рок на плаќање | 15 поени; |
| - Досегашно искуство на понудувачот | 5 поени. |

Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно член 27, став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки.

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

Понудите треба да се достават најдоцна до 20.03.2003 година до 11 часот во архивата на Министерството за финансии, а по истекот на наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса улица "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15:30 часот секој работен ден).

Листата на потрошен материјал за компјутери што ќе се набавува во Министерството за финансии во 2003-та година, понудувачите ќе можат да ја подигнат од денот на објавувањето на Повторениот Отворен повик бр. 4/02, секој работен ден од 08:00 до 15:15 часот, на 1-ви кат во Министерството за финансии, канцеларија 15.

Напомена: Набавувачите се должни поединечната цена и вкупната цена со ДДВ да ја внесат во тендерската документација што ја подигаат од Министерството за финансии и истата да ја вратат со понудата.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 20.03.2003 година во 12:00 часот во просториите на Министерството за финансии на РМ (ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје), III кат - сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон, Скопје, објавува

Б А Р А Њ Е БР. 1/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ИМПЛАНТИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИМПЛАНТОЛОШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ЈЗО СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН СКОПЈЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на барањето е бр. 1/2003 е ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон, Скопје со седиште на ул. „Водњанска“ бр. 17.

1.2. Предмет на набавката е:

- Набавка на импланти и потрошен материјал за изведување на имплантолошки интервенции.

1.3. Набавката не е sukcesивна но е делива.

1.4. Барањето е јавно, отворено и анонимно со право на учество на домашни и странски правни и физички лица за што набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди во согласност со Законот за јавни набавки.

1.5. Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

2.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
2.2. Цени на секоја позиција за набавка, според тендерската документација, како и вкупната цена со сите давачки.

2.3. Рок на извршување на набавката.
2.4. Начин на плаќање.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОНУДУВАЧОТ ШТО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

3.1. Извод од судска регистрација на дејноста.
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар.
3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност.

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.6. Странските понудувачи во согласност со ЗЈН треба да достават ревизорски извештај од странска ре- номиирана ревизорска институција регистрирана за вршење ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за економското работење во последните три години.

3.7. Документите од точките 3.1. до 3.6. не смеат да бидат постари од шест месеци и треба да се достават во оригинален примерок или копија заверена на нотар.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена	70 бода,
- рок на испорака	20 бода,
- гаранција	10 бода.

5. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Тендерската документација може да се подигне при ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон секој работен ден за времетраењето на барањето.

5.2. Пред подигање на тендерската документација понудувачот треба да уплати 1.000,00 денари (неповратни) на жиро сметка 220401100164630 даночен број 4030980267777 депонент Македонска банка.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудувачите своите понуди да ги достават во согласност со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки преку пошта или архивата на набавувачот на адреса ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон, Скопје ул. „Водњанска“ бр. 17.

6.2. Барањето трае 10 дена од денот на објавувањето во јавното гласило (сметајќи го и денот на објавувањето).

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањето за прибирање на понуди, како и оние кои ја немаат соодветната документација која се бара во ова барање нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

За дополнителни информации понудувачите може да контактираат на тел. 299-624.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-46/2003**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-46/2003 е АД „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е изработка на фундаменти, изработка и монтажа на челични носачи.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник“ бр. 21/2002).

1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнувањето на предметната набавка да го додели на повеќе понудувачи.

2. ОБЕМ, ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Обемот на работите е:

- Изработка на фундаменти за носач на високонапонска опрема (400 kV);

- Изработка на челични носачи за високонапонска опрема (400 kV);

- Монтажа на челични носачи.

2.2. Понудата мора да се однесува на целиот обем на набавката - не е дозволена делумна понуда.

2.3. Проектната документација (само на увид) и предмерот заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во АД „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, соба 6 и 2, 1-ви кат од 11 до 13 часот, при што, треба да приложат уплатница на износ од 1.000,00 денари, уплатени на жиро сметка 200000002447884 во корист на АД „ЕСМ“ - Скопје, ед.дан.бр. 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, со назнака за барање бр. 01-46/2003.

Контакт телефон 149-107 за технички дел, 149-138 за комерцијален дел.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на изведувачот.

3.2. Понудата треба да ги содржи единечните и вкупните цени, како и вкупната вредност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 57 од ЗЈН) на паритет ДДП Скопје, изразена во МКД и со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот курс на Народна банка на Македонија.

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови- те за плаќање.

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди прифатени во РМ (член 21 од ЗЈН).

3.5. Понудата треба да има рок на изработка, со детален динамички план.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН, („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002.

Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава Централниот регистар.

Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од реномирана ревизорска институција. Доколку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизорски извештај, во тој случај доставува, доказ од надлежна институција дека не е во обврска да изготвува ревизорски извештај и во исто време доставува друг соодветен документ за својата економска и економска способност, издаден од соодветна институција.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки (член 24 од ЗЈН).

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност и тоа:

- референтна листа своја и на евентуалниот подизведувач за извршени вакви или слични работи во последните три години;

- податоци за техничка опременост и кадровска екипираност на понудувачот и евентуалниот подизведувач.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 од ЗЈН.

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

5.1. Цена	40 поени.
5.2. Квалитет	30 поени.
5.3. Начин и услови на плаќање	20 поени.
5.4. Рок на изработка со детален динамички план	10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од ЗЈН.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 19.03.2003 во 11 часот, во просториите на АД „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА**ОДЛУКИ****ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ
ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА**

Р. бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Продажна цена по акција (ЕУР)
1	Полет	Куманово	1.380.488	79.229	5,74%	1.550	35,79
2	Топлификација	Скопје	23.008.140	5.720.971	24,86%	111.892	51,13
3	Макотекс	Скопје	3.366.553	1.437.031	42,69%	40.151	35,79
4	Страшо Пинџур	Кавадарци	375.493	110.975	29,55%	2.170	51,13
5	Алумина	Скопје	7.967.208	3.934.633	49,39%	76.955	51,13
6	9-ти Мај	Неготино	808.999	315.087	38,95%	6.163	35,79
7	Мак-Тутун	Ресен	639.451	91.489	14,31%	1.789	35,79
8	Анска Река - Живинарска фарма	Валандово	338.207	108.126	31,97%	2.115	51,13

Налозите за продажба на акциите на наведените друштва ќе бидат дадени на 03.04.2003 година.

СОДРЖИНА

	Страница		
269. Закон за изменување и дополнување на Законот за локалните избори.....	1	289. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита ПО - Штип...	13
270. Закон за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија	5	290. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар "Академик проф. д-р Димитар Арсов" - Крива Паланка.....	14
271. Одлука за именување заменик на министерот кој раководи со Министерството за надворешни работи	5	291. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Делчево.....	14
272. Одлука за формирање и за определување претседател и членови на Одборот за одбележување на Стогодишнината на македонската државност 1903-2003 година.....	6	292. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Д-р Русе Бошковски" - Ростуше.....	14
273. Одлука за огласување избор на судија на Апелациониот суд во Скопје.....	6	293. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Здравје" - Валандово.....	14
274. Одлука за огласување избор на судии на основните судови во Скопје I - Скопје, Тетово, Кочани и Битола.....	7	294. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар - Кичево.....	14
275. Одлука за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка....	7	295. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар - Струмица.....	15
276. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Ресен.....	11	296. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Прилеп.....	15
277. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар "Борис Канчески" - Гостивар.....	11	297. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Струмица...	15
278. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Крушево.....	11	298. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Природно лекувалиште Бања Банско Банско - Струмица.....	15
279. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски" - Свети Николе.....	11	299. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Градска аптека "16 јуни" - Кавадарци.....	15
280. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар ПО - Тетово.....	11	300. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар - Штип.....	16
281. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Кратово" ПО - Кратово....	12	301. Одлука за именување на претседател, потпретседател и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	16
282. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Центарот за продолжено лекување и рехабилитација Катлановска бања - Скопје.....	12	302. Одлука за изменување на Одлуката за именување членови на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	16
283. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Радовиш.....	12	303. Одлука за престанување на важноста на Одлуката за пренесување на правото на користење на дел од недвижен имот.....	17
284. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита ПО - Кочани.	12	304. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - мермер на Т.Д. "ДУМИГАЛ-МАРБЛЕ", Прилеп на локалитетот кај с. Ореовец, општина Прилеп.....	17
285. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања - Отешево..	12	305. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - гранит на ДЕПУК "КРИН" Христо и Кирил ДОО, с. Беровци, Прилеп на локалитетот Мраморски Рид кај с. Мраморани, општина Прилеп.....	17
286. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Пехчево.....	13	306. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - базалт на АДГ "Пелагонија", Скопје на локалитетот Ежево Брдо - Штип.....	17
287. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Општинска аптека - Кочани.....	13		
288. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Демир Хисар.....	13		

307.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - гранит на ГРАНИ-ПРИ увоз-извоз ДООЕЛ, Прилеп на локалитетот Голем Камен - Котелот кај с. Лопатица, општина Тополчани, Прилеп	18	328.	Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Берово	22
308.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - мермер на Т.Д. "ДУМИГАЛ-МАРБЛЕ", Прилеп на локалитетот кај с. Беловодица, општина Прилеп	18	329.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Радовиш	23
309.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - мермер на ПЕТРОС Игор ДООЕЛ увоз-извоз - Куманово од лежиштето на локалитетот Црковни Рид - с. Орашац - Куманово	19	330.	Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Радовиш	23
310.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - варовник на Гранит АД Скопје на локалитетот Острец - Делчево	19	331.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Делчево	23
311.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - гранит на ГТД "Бетон-Штип" - Штип на локалитетот Клисе Баир, општина Штип	19	332.	Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Делчево	23
312.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - гранит на ДЕПУК "КРИН" Христо и Кирил ДОО с. Беровци, Прилеп на локалитетот Лозјанска Река, општина Витолиште	20	333.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Битола	23
313.	Решение за именување вршител на должноста директор на Затворот-Битола со отворено одделение во Прилеп	20	334.	Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Битола	24
314.	Решение за разрешување од должноста директор на Затворот-Гевгелија	20	335.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Неготино	24
315.	Решение за именување вршител на должноста директор на Затворот-Гевгелија	21	336.	Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Неготино	24
316.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Казнено поправниот дом Идризово	21	337.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Велес	24
317.	Решение за именување заменик на директорот на Казнено-поправниот дом Идризово	21	338.	Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Велес	24
318.	Решение за разрешување од должноста директор на Воспитно-поправниот дом Тетово	21	339.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Кочани	25
319.	Решение за именување вршител на должноста директор на Воспитно-поправниот дом Тетово	21	340.	Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Кочани	25
320.	Решение за разрешување од должноста директор на Затворот Охрид	21	341.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Охрид	25
321.	Решение за именување вршител на должноста директор на Затворот Охрид	21	342.	Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Охрид	25
322.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Казнено-поправниот дом од отворен вид Струга	21	343.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Кавадарци	25
323.	Решение за именување заменик на директорот на Казнено-поправниот дом од отворен вид Струга	22	344.	Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Кавадарци	25
324.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затворот Охрид	22	345.	Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за животна средина	26
325.	Решение за именување заменик на директорот на Затворот Охрид	22			
326.	Решение за именување директор на Јавното претпријатие "Македонски железници" - Скопје	22			
327.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Берово	22			

346.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.....	26	360.	Решение за разрешување од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Природнонаучниот музеј на Македонија - Скопје.....	28
347.	Решение за давање согласност на Одлуката за разрешување од должноста заменик директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија - Скопје.....	26	361.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "Јане Сандански" - Ново Село.....	28
348.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП Македонска информативна агенција - МИА - Скопје.....	26	362.	Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "Јане Сандански" - Ново Село.....	28
349.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје.....	26	363.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, од редот на вработените.....	29
350.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје.....	26	364.	Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "Бели Мугри" - Кочани.....	29
351.	Решение за разрешување од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Скопје.....	27	365.	Решение за именување вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Искра" - Кочани.....	29
352.	Решение за разрешување од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта "Македонијапат" - Скопје.....	27	366.	Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Музејот на современата уметност - Скопје.....	29
353.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Заводот за вработување на Република Македонија - Скопје.....	27	367.	Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Музејот на град Скопје - Скопје.....	29
354.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија.....	27	368.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Домот на културата "Марко Цепенков" - Прилеп.....	30
355.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје.....	27	369.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие "Стрежево" - Битола, од редот на вработените	30
356.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "Бели Мугри" - Кочани.....	27	370.	Решение за разрешување од должноста претседател на Управниот одбор на Матичната и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски" - Битола.....	30
357.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Искра" - Кочани.....	27	371.	Решение за разрешување и именување претседател, членови и нивни заменици на Посебната комисија за утврдување условот-владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија.....	30
358.	Решение за разрешување од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Општинската матична библиотека "Благој Јанков-Мучето" - Струмица.....	28	372.	Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Народниот музеј - Гевгелија.....	30
359.	Решение за разрешување од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Градската библиотека "Борка Талески" - Прилеп.....	28	373.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје, од редот на вработените.....	31
			374.	Решение за разрешување од должноста директор на Затворот Битола со отворено одделение во Прилеп.....	31
			375.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 128/2002 од 19 февруари 2003 година	31

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.